

Службен гласник

Број 13

ВТОРНИК, 04.03.2014 год.

на Општина Кавадарци



С О Д Р Ж И Н А	
Решение за објавување на Програма за работа на Советот на Општина Кавадарци за 2014 година;	7
Програма за работа на Советот на Општина Кавадарци за 2014 година;	7
Решение за објавување на Програма за јавна чистота за 2014;	13
Програма за јавна чистота за 2014;	14
Решение за објавување на Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на Општина Кавадарци;	19
Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на Општина Кавадарци;	19
Решение за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци.	47
Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци.	47

Решение за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кавадарци;	
Програмата за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кавадарци;	49
Решение за објавување на Програма за управување со отпад на територијата на Општина Кавадарци за 2014 година;	50
Програма за управување со отпад на територијата на Општина Кавадарци за 2014 година;	50
Решение за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2014 година;	66
Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2014 година;	66
Решение за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат за објекти надвор од планскиот опфат;	67
Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат за објекти надвор од планскиот опфат;	68
Решение за објавување на Одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари по проект “Звезди на светската книжевност”;	71
Одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари по проект “Звезди на светската книжевност”;	72
Решение за објавување на Одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари по проект “Печатење на публикации со прилог ЦД за документирани филмови -Македонски искушенија”;	82
Одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари по проект “Печатење на публикации со	82

прилог ЦД за документиран филмови -Македонски искушенија”;	
Решение за објавување на Одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари по проект “Превод на литературни дела на добитници на Нобелова награда за литература”;	85
Одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари по проект “Превод на литературни дела на добитници на Нобелова награда за литература”;	85
Решение за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Домот на култура,Иван Мазов Климе,, Кавадарци	88
Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Домот на култура,Иван Мазов Климе,, Кавадарци	89
Решение за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Библиотека,,Феткин,, Кавадарци	90
Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Библиотека,,Феткин,, Кавадарци	90
Решение за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Музеј Галерија Кавадарци;	91
Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Музеј Галерија Кавадарци;	92
Решение за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на ЈОУДГ,,Рада Поцева,, Кавадарци	93
Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на ЈОУДГ,,Рада Поцева,, Кавадарци	93
Решение за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Одборот за надзор над материјално финансиско работење на ЈОУДГ,,Рада Поцева,, Кавадарци	94
Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Одборот за надзор над материјално финансиско работење на ЈОУДГ,,Рада	95

Поцева,, Кавадарци;	
Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за првото полугодие од 2013 година;	96
Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за првото полугодие од 2013 година;	96
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадараци(бесплатен превоз на граѓани);	97
Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадараци(бесплатен превоз на граѓани);	97
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадараци(канцеларија пратеник);	98
Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадараци(канцеларија пратеник);	98
Решение за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за поставување на РФ сензор(зграда на Општинско собрание);	99
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за поставување на РФ сензор(зграда на Општинско собрание);	99
Решение за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за поставување на РФ сензор(ООУ ДАГ Кавадарци);	100
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за поставување на РФ сензор(ООУ ДАГ Кавадарци);	100
Решение за објавување на Одлуката за отстапување на ЈП Комуналец Кавадарци на управување и одржување на хлораторни станици за подобрување на системот за водоснабдување на селата Бојанчиште, Куманичево, Конопиште, Страгово, Долна Бошава и Крњево;	101
Одлуката за отстапување на ЈП Комуналец Кавадарци на управување и одржување на хлораторни станици за	101

подобрување на системот за водоснабдување на селата Бојанчиште, Куманичево, Конопиште, Страгово, Долна Бошава и Крњево;	
Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2014 година;	102
Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2014 година;	103
Решение за објавување на Одлуката за разрешување и избор на претседател на Општинскиот Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2014 година;	103
Одлуката за разрешување и избор на претседател на Општинскиот Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2014 година;	104
Решение за објавување на Одлуката за разрешување на членови на Општинскиот Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2014 година;	105
Одлуката за разрешување на членови на Општинскиот Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2014 година;	105
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година;	106
Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година;	107
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година на Здружение,, Тиквешија полски чувари,, Кавадарци;	107
Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година на Здружение,, Тиквешија полски чувари,, Кавадарци;	108
Решение за објавување на Одлуката за распредување на финансиски средства за подршка на невладини организации;	108

Одлуката за распредување на финансиски средства за поддршка на невладини организации;	109
Решение за објавување на Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финансирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина Кавадарци;	110
Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финансирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина Кавадарци;	111
Решение за објавување на Одлуката за учество на Општина Кавадарци локална самоуправа при аплицирање по проект „ Изградба на дел од главен колектор за отпадни води за град Кавадарци до пречистителна станица;	115
Одлуката за учество на Општина Кавадарци локална самоуправа при аплицирање по проект „ Изградба на дел од главен колектор за отпадни води за град Кавадарци до пречистителна станица;	116
Решение за објавување на Програмата за активностите на Општина Кавадарци во промоција на „ Комуникација со јавноста,, во 2014 година;	117
Програмата за активностите на Општина Кавадарци во промоција на „ Комуникација со јавноста,, во 2014 година;	117
Решение за објавување на Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година;	121
Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година;	122

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за работа на Советот на Општина Кавадарци за 2014 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за работа на Советот на Општина Кавадарци за 2014 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-1096/1
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александра Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на РМ” бр.5/2002), во врска со член 82 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/2005) и член 116 од Деловникот на Советот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.21/06), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02. 2014 година, донесе

ПРОГРАМА

за работа на Советот на Општина Кавадарци за 2014 година

ВОВЕД

Програмата за работа на Советот се базира на надлежностите на Советот пропишани со Уставот на РМ, Законот за локална самоуправа и другите закони кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа, како и Статутот на Општината и Деловникот за работа на Советот.

Програмата овозможува основни насоки по кои ќе се раководи Советот во своето работење во текот на една календарска година.

Со истата се обезбедува транспарентност, но и простор за нејзино проширување и дополнување од овластени предлагачи и други заинтересирани субјекти и поединци.

СОДРЖИНА

I. Период Јануари – Март

1. Програма за работа на Советот на Општина Кавадарци за 2014 година

Предлагач: Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на Општина Кавадарци .

2. Програма за организирање ма Манифестацијата "Свети Трифун" 2014 година".

Предлагач: Градоначалникот на Општината

Изготвувач: Сектор за правни, општи и општествени работи

3. Програма за активностите на Општина Кавадарци во промоција на "Комуникација со јавноста" во 2014 година

Предлагач: Градоначалник на Општина

Изготвувач: Сектор за правни, општи и општествени работи

4. Квартален Извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Кавадарци за 2013 година - Четврти Квартал

Предлагач: Градоначалник на Општина

Изготвувач: Сектор за финансии и буџет

5. Информациска за состојбата во јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Кавадарци за 2013 година;

Предлагач : МВР-Полициска станица Кавадарци

6. Годишен Извештај за работата на Општина Кавадарци за 2013 година

Предлагач: Градоначалник на Општина

Изготвувач: Сектор за финансии и буџет

7. Годишна сметка на Буџетот на Општина Кавадарци за 2013 година.

Предлагач: Градоначалник на Општина

Изготвувач: Сектор за финансии и буџет

8. Годишни сметки за 2013 година на јавните служби основани од општината

Предлагач: Јавна служба основана од општината

Изготвувач: Јавна служба основана од општината

9. Годишни Програми за работа за 2014 година на јавните служби основани од општината

Предлагач: Јавна служба

Изготвувач: Јавна служба

10. Одлуки за донесување на Детални урбанистички планови
Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Одделение за урбанизам

11. Советнички прашања

II. Период Април – Јуни

12. Квартален Извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година - прв квартал
Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за финансии и буџет

13. Советнички прашања

III. Период Јули – Септември

14. Квартален Извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година - втор квартал
Предлагач: Градоначалник на Општина
Изготвувач: Сектор за финансии и буџет

15. Програма за организирање на Туристичката Манифестацијата "Тиквешки Гроздобер 2014 година".
Предлагач: Градоначалникот на Општината
Изготвувач: Сектор за правни, општи и општествени работи

16. Извештаи за работата на јавните претпријатија во првото полугодие од 2014 година.
Изготвувач: Јавни претпријатија

17. Извештаи за работа на Општинските и Средни училишта во Општина Кавадарци во учебната 2013/2014 година
Изготвувачи: Општински и Средни училишта

18. Програми за работа на Општинските и Средни училишта во Општина Кавадарци во учебната 2014/2015 година
Изготвувачи: Општински и Средни училишта

19. Одлука за доделување Награда "7-ми Септември".
Предлагач: Комисија за празници, манифестации и доделување на награди и признанија
Изготвувач: Сектор за правни, општи и општествени работи

20. Квартален Извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година - трет квартал

Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за финансии и буџет

21. Советнички прашања

IV. Период октомври – декември

22. Извештај за работата на ЈОУДГ Детска градинка “Рада Поцева” Кавадарци за 2014 година

Предлагач: Детска градинка “Рада Поцева”
Кавадарци
Изготвувач: Детска градинка “Рада Поцева”
Кавадарци

23. Програма за работа со финансиски план за финансирање на ЈОУДГ Детска градинка “Рада Поцева” Кавадарци за 2014/2015 година.

Предлагач: Детска градинка “Рада Поцева”
Кавадарци
Изготвувач: Детска градинка “Рада Поцева”
Кавадарци

24. Извештај за реализацијата на Туристичката Манифестација “Тиквешки Гроздобер 2014 година”

25. Програма за одржување на градските улици и локалните патишта на подрачјето на Општина Кавадарци во зимски услови за 2014/2015 година (Зимска служба)

Предлагач: Градоначалникот на Општината
Изготвувач: Сектор за комунални работи, урбанизам,
сообраќај и заштита на животната средина

26. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година.

Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за финансии и буџет

27. Одлуки за измена и дополнување на ДУП на општина Кавадарци

Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Одделение за урбанизам

28. Буџет на Општина Кавадарци за 2015 година
Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за финансии и буџет
29. Одлука за извршување на Буџетот за 2015 година.
Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за финансии и буџет
30. Буџетски календар за 2016 година
Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за финансии и буџет
31. Одлука за благајнички максимум
Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за финансии и буџет
32. Програма за работа на Советот на Општина Кавадарци за 2015 година.
Предлагач: Градоначалник на Општината
Комисија за изработување на Програмата за работа
Изготвувач: Сектор за правни, општи и општествени работи
33. Програма за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2015 година;
Предлагач: Градоначалникот на Општината
Изготвувач: Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина
34. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици за 2015 година;
Предлагач: Градоначалникот на Општината
Изготвувач: Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина
35. Програма за локален економски развој на Општина Кавадарци за 2015 година
Предлагач: Градоначалник на Општина
Изготвувач: Сектор за локален економски развој

36. Програма за изработка на урбанистички планови за Општина Кавадарци за 2015 година

Предлагач: Градоначалникот на Општината
Изготвувач: Одделение за урбанизам

37. Програма за активностите на Општина Кавадарци во областа на културата за 2015 година

Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за правни, општи и општествени работи

38. Програма за одбележување на значајни настани и личности во 2015 година ;

Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за правни, општи и општествени работи

39. Програма за активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт во 2015 ;

Предлагач: Комисија за спорт

40. Програма за активностите на Општина Кавадарци во областа на меѓународната соработка на Општина Кавадарци во 2015 година

Предлагач: Градоначалник на Општината и
Комисија за меѓународна соработка
Изготвувач: Сектор за локален економски развој

41. Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Кавадарци за 2015 година ;

Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за правни, општи и општествени работи.

42. Квартален Извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година - четврт квартал

Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за финансии и буџет

43. Програма за дочек на Нова Година 2015 година и Божиќните празници.

Предлагач: Градоначалник на Општината
Изготвувач: Сектор за правни, општи и општествени работи.

44. Советнички прашања

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Нормативниот дел од Програмата за работа на Советот на Општина Кавадарци ја регулира нормативната дејност на Советот за 2014 година, односно донесувањето на нормативните акти од негова страна и нивното усогласување со новите прописи што се донесени или ќе бидат донесени во текот на годината.

Програмата за работа на Советот на Општина Кавадарци за 2014 година има отворен карактер, така што сите проблеми и прашања што ќе се појават во текот на годината, а за кои Советот, Градоначалникот и другите органи на Општината ќе оценат дека имаат битно значење за животот и интересите на граѓаните, ќе бидат инкорпорирани во Програмата.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Кавадарци".

Бр.07 – 873/1
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Програмата за јавна чистота за 2014 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за јавна чистота за 2014 година , донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/2
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002 г), член 12 од Законот за јавна чистота („Сл. Весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/2010, 51/11, 44/2012, 23/2013 163/2013), член 82 став 1 точка 18 („Сл.Гласник на Општина Кавадарци, бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

За јавна чистота за 2014 година

Во изработка на оперативниот план за јавна чистота како фактори се земени категоризацијата на улиците (нивната лоцираност во градот), фреквенцијата на истиите, начинот на одржување на чистотата на улиците, како и димензиите, формата и нивната загаденост.

Постојат неколку вида на смет на јавно прометните површини и јавните површини кои зависат од густијата на населението, стандардот а најмногу од еко културата кај самото население и тоа:

1. Секојдневен смет

а. Обичен уличен смет

- куќии од цигари, отпушоци од цигари
- искористени билети, флаери, хартија од разни пакувања
- останати слични отпадоци

б. Отпадоци од возила кој настинуваат при:

- при превоз на разноводен материјал (градежен материјал, овошје, зеленчук и технолошки материјал),
- при шоварање и расшоварање на разни стоки
- при собирање на домашен смет
- при косење на тревни површини
- при поминување на запрежни коли, трактори и камиони кои носат на своите пневматички остатоци од земја, песок и лисја.

в. Загадување од атмосферата

- загадување од чад, прах
- индустриски оцаци
- гасовите од моторните возила

џ. При интџензивно врнење на дождови
-наноси од земја, џесок, лисја и др.

2. Сезонски смеџ

Се џојавува сезонски и обично џо има два вида

-лисја од дрваџа, суви џранки и слично

-џесок и ризла кој во зимскиот џериод служи за џосиџување на ЈСП

Површини заради намалување на клизавоста кој џо џресџанокот за мразевитџе и снежовитџе џреба џемелно да се оџсџрани.

Шџо се однесува до орџанизационот џлан за чисџење на Јавно сообраќајнитџе џовршини и јавнитџе џовршини џо меџу дружотџо џоџребно е да се уџврди и џоџребниот интџензитџет на чисџење а исџиот зависи од џусџината на населеноста во џрадоџ, расџоредот на комерцијалнитџе и сџанбениџе зџради, интџензитџетот на сообраќајот, фреквенцијата на џешаџи и интџензитџетот на заџадувањата. Сџоред џоре наведениџе факџори каџеџоризацијата на улиџитџе би изџледала вака:

Улицџ од 1-ва каџеџорија Ценџар на џрадоџ, деловен дел на џрадоџ каде улиџитџе и булеваритџе се со џусџта фреквенција на лисџе и возила и каде џреба да се чисџи чеџири, џетџ дена во неделата.

Улицџ од 2-ра каџеџорија Деловен и сџанбен дел од џрадоџ со развиен сообраќај и џусџта фреквенција на луџе.

Улицџ од 3-џа каџеџорија Гусџо населени населби и улицџ со џослаб џрадски џрометџ на возила и луџе.

Улицџ од 1-ва каџеџорија

Рег. бр.	Улицџ	Квадраџура м2	Број на џометџување неделно	Број на миџење месечно		
1	ЈНА со џлошџад и џаркинџ	11 130	4	2		
2	Илинденска цела со К.џек	14.780	4	2		

3	7-ми Септември цела	10.950	4	2		
4	М.Х.Јасмин цела	4.290	4	2		
5	Пано Мударов цела	2.050	4	2		
6	Цано Пој Трисов цела	4.340	4	2		
	Вкупно	47.540				

Улицы од 2-ра категорија

Ред. бр.	Улицы	Квадратура м ²	Број на домовина неделно	Број на миене месечно		
1	Ресавска од Пионерска до ЈНА	1.330	1			
2	Вишешница цела со ѓаркинџ	6.350	1			
3	Гоце Делчев цела	10.230	1			
4	М.Пијаде од круж. Тек до Г.Делчев	4.320	1			
5	29-и Ноември	5.230	1			
6	Д.А.Габеров од 7- ми Септември до моси Пејово	6.450	1			
7	Пионерска цела	5.540	1			
8	Киро Крсев од моси 7-ми Септември до дрвен моси	3.270	1			
9	Браќа Џунови од моси 7-ми Септември до дрвен моси	5.540	1			
10	Б.Алексов од	5.540	1			

	Ц.П.Рисџов сџој со Мирче Аџев					
	Вкујно	49.440				

Улици од 3-џа категорија

Рег. бр.	Улици	Квадратиура м2	Број на џомеџување неделно	Број на миење месечно		
1	Парџизанска од Илинденска до Лазо Миџев	1.470	1			
2	11-џи Окџомври од Парџизанска до Лазо Миџев	780	1			
3	Л.Миџев од Ц.Поџ Рисџов до Музичко училишџе	1.390	1			
4	Шишка од 7-ми сеџџември до В.Смилевски	6.620	1			
5	Е.Кардељ сџој со Б.Македонија	7.040	1			
	Вкујно	17.300				

Програмаџа и оџератџивниоџ џлан за рабоџа на Јавно џромеџниџе џовршини за 2014 години се џланира да се реализира на следниоџ начин:

Во џериодоџ од месец Марџ до месец Ноември рабоџиџе ќе бидат извршувани во 1-ва и 3-џа смена, додека во џериодоџ од Ноември до Марџ во 1-ва смена. Од сџрана на механизација се корисџи џисџерна и џтракџор. Миењеџо на улиџиџе ќе се врши во џериод од Аџрил до Сеџџември.

Меџењеџо на улиџиџе од 1-ва категорија ќе се врши 4-џаџи неделно додека миењеџо два џаџи месечно.

При метењето на улиците од 2-ра и 3-та катеџорија да бидат вклучени и две метларки. Метларките да бидат активни и при џомејување на Градски џлошад, џаркинзи, речно корито и сите улици и булевари каде нема џаркирани возила или бројот на џаркирани возила е мал и кај кои не се врши џомејување џуку само миење.

Метењето на улиците ќе се врши од 1м² од коловозот до џрошоарот каде се собира и најголемиа количина на џубре а изборот на улиците е најравен да бидат оџфатени сообраќајници со џголема фрекфенција на возила и со џомала фрекфенција на возила, а со цел за џоквалитетно џомејување.

Покрај редовните активностџ џрошшани џо Програмаџа за работа ќе врши редовно одржување на јавната чистотиа на Тиквешки џроздобери и Градски џанаџур како и сите други манифестации кои се одржуваат во градоџ џо цени за метење и миење уџврдени со Одлука на Советџ на општина Кавадарци.

МЕТЕЊЕ

-1-ва катџ. $47540 \text{ м}^2/3 = 15846 \times 0.648 \times 200 = 2.010.484 \text{ ден.}$

-2-ра катџ. $49440 \text{ м}^2/3 = 16480 \times 0.648 \times 24 = 256.296 \text{ ден.}$

-3-та катџ. $17300 \text{ м}^2/3 = 5766 \times 0.648 \times 24 = 89.673 \text{ ден.}$

Вкујно $2.399.610 \text{ денари}$

МИЕЊЕ

-1-ва катџ $31.693 \times 12 \times 1.131 = 430.137 \text{ ден.}$

Вкујно метење и миење на улици $2.829.747 \text{ ден.}$

Вкујно средсџва џоџребни за реализација на Програмаџа за ЈСП $2.829.747 \text{ денара}$

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Кавадарци,, .

Бр.07 – 873/2
28.02. 2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горџа Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на Општина Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на Општина Кавадарци, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/3
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 22 став 1 точка 4 од Законот за Локална Самоуправа („Сл. Весник на РМ” бр.05/02) член 12 од Законот за комунални дејности („Сл. Весник на РМ” бр. 95/12, 163/2013), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл. Гласник на Општина Кавадарци” бр.10/05), член 22 став 2 Законот за Управување со отпад (Сл.Весник на РМ бр.68/2004/107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/2010) и член 10 од Закон за Јавна чистота (Сл.Весник на РМ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/2010, 51/11, 44/2012, 23/2013 163/2013), Советот на општина Кавадарци, на седница одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

ОДЛУКА

за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Кавадарци

I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со Оваа одлука се уредуваат односите и начинот на вршење на комуналните дејности меѓу давателите и корисниците на услугите на подрачјето на во Општина Кавадараци и мерките на нејзиното спроведување.

Член 2

Под комунален ред во смисла на оваа Одлука се подразбира:уредување на населените места и поблиско уредување на односите и начинот на вршење на комунални дејности меѓу давателите на услугите и корисниците на услугите во следните комунални дејности:

1. Снабдување со вода за пиење;
- 2.Одведување и испуштање на фекални и атмосферски води.
- 3.Обработка и депонирање на комунален отпад
- 4.Депонирање на индустриски отпад и штетни материи
- 5.Депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи.
- 6.Одржување на јавна чистота во градски и други населби
- 7.Одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, водни и рекреативни површини
- 8.Улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење;
- 9.Одржување на гробови, гробишта и давање на погребални услуги
- 10.Одржување на јавно осветлување

11. Прекоп на јавни површини и одржување и користење на јавен простор за паркирање;

12. Одржување и користење на пазари на големо и мало;

13. Вршење на Оџачарски услуги;

14. Одржување на комунални уреди;

15. Отстранување и чување на непрописно паркирани возила, хаварисани возила, земјоделски машини со приклучни и без приклучни орудија;

16. Уловување, згрижување и ериктија на животни – скитници.

17. Украсување на населените места.

18. Одржување на јавни санитарни јазли

19. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

20. Отстранување и чување на ситна и крупна стока и живина и пчелни семејства во урбани средини.

21. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини;

22. Јавен општински превоз;

23. Испорака на гас од главниот цевковод до мерниот инструмент на корисникот.

24. Испорака на топлотна енергија од централниот извор на греење до мерниот инструмент на корисникот

25. Изградба, одржување и чистење на речните корита во урбанизираните простори.

26. Користење на Јавнопрометните површини за изложување на предмети, стока, рекламни паноа, билборди и друго.

Член 3

Давател на услуги во смисла на оваа Одлука може да биде правното или физичкото лице кое со концесија или со дозвола за вршење на комунална дејност извршува една или повеќе комунални дејности утврдени со член 2 од оваа Одлука.

Дозвола за вршење на комунални работи дава Секторот за комунални работи и урбанизам на Општина Кавадарци, кое ја спроведува Програмата за Комунални дејности, донесена од советот на Општина Кавадарци.

Член 4

Јавни површини во смисла на оваа одлука се:

-Јавни сообраќајни површини (улицы, коловози тротоари, пешачки и велосипедски патеки, јавни паркиралишта, плоштади, шеталишта, надвозници, подвозници, скалила што поврзуваат јавни сообраќајни површини, мостови, кејови, такси стојалишта, стојалишта на јавен градски превоз, и слични површини).

-Јавни зелени површини (паркови, парк-шуми, дрвореди живи огради, тревници, цветници, детски игралишта, зелени површини покрај улиците, покрај станбените објекти и покрај јавните објекти, спортско рекреативни и водни површини и други слични површини).

Одредбите на оваа одлука се однесуваат и на други површини определени со оваа одлука.

Член 5

Комунални дејности по член 2 на оваа Одлука можат да ги вршат јавните претпријатија основани од Општина Кавадарци, како и други домашни и странски, физички и правни лица кои се регистрирани за вршење на

соодветната комунална дејност и поседуваат дозвола издадена од надлежен орган (во понатамошниот текст: даватели на услуги).

Давателите на услуги се должни да обезбедат трајно и квалитетно вршење на комуналните дејности, како и одржување на објектите и опремата на комуналната инфраструктура во функционална состојба,

Корисниците на услугите во смисла на оваа Одлука се сите домашни и странски, физички и правни лица кои ги користат услугите, објектите, опремата и површините во сферата на комуналните дејности на подрачјето на општина Кавадарци.

Корисниците на услугите се должни да се придржаваат на одредбите на оваа Одлука заради непречено и функционално вршење на овие дејности кои се од јавен интерес.

УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Член 6

Населените места треба да бидат уредени.

Под уредување на населените места се подразбира уредување на јавните сообраќајни и јавните зелени површини, надворешните делови на станбените и деловните објекти, излозите, начинот на поставување на реклами, натписи и паноа, поставување на огради, комунални објекти и друга комунална опрема како и уредување на други површини во функција на поставување на објекти.

Член 7

Надворешните делови на станбените и деловните објекти (фасади, тераси, балкони, влезни врати прозорци и др.), мора да бидат уредени и чисти, а видливите оштетувања мора да бидат поправени.

Станбени и деловни објекти кои со својот изглед (поради оштетување или дотраеност на надворешните делови), го нагредуваат општиот изглед на улицата или населбата мораат да се уредат.

Забрането е уништување на надворешни делови на станбените и деловни објекти, со испишување на пораки, ставање на соопштенија, цртање, шарање или нагредување на друг начин.

Член 8

На прозорците, балконите, терасите, оградите и другите делови кои им припаѓаат на станбените и деловните објекти а кои се позиционирани наспроти улица или плоштад забрането е прикачување или изложување на облека, постелнина, теписи и други предмети.

На прозорците, балконите, оградите и други делови од станбени и деловни објекти може да се чува цвеќе и украсни билки на начин што не ја загрозуваат безбедноста.

Член 9

Сопствениците односно корисниците на станбени и деловни објекти кон кои припаѓаат огради кои се наоѓаат покрај јавни површини се должни оградите да ги одржуваат во исправна состојба и во состојба во која што не преставува опасност за нормалното движење.

Живите огради кои се наоѓаат покрај јавни сообраќајни површини задолжително редовно се одржуваат и најмалку три пати годишно се поткаструваат така што со своите гранки не ја преоѓаат регулационата линија на јавните сообраќајни површини и не го попречуваат сообраќајот.

Член 10

Дворовите, градините, овоштарници, лозја, ливади и др. слични површини кои се наоѓаат пред станбени и деловни објекти и неизграденото градежно земјиште кое се наоѓа покрај јавните површини, сопствениците односно корисниците треба да ги одржуваат во уредена состојба, која со својот изглед естетски не го нарушува околниот простор.

Член 11

Јавните површини кои се наменети за рекреативни активности, спортските објекти наменети за деца и возрасни и другите уреди, треба да се одржуваат во уредна состојба, исправни и функционални во согласност со нивната намена.

На површините, објектите и уредите од став 1 на овој член, на видно место треба да бидат истакнати одредби за одржување на редот, чистотата, заштитата на јавното зеленило и др.

Член 12

Јавните сообраќајни површини и главните патишта на јавните зелени површини треба да имаат јавно осветлување.

Јавното осветлување треба да биде изведено на начин што води сметка за значењето на одредени делови од населените места и одредени јавни површини, сообраќајот и потребите на граѓаните.

Светилките кои се во функција на јавното осветлување треба да бидат функционално и естетски обликувани.

Јавното осветлување треба редовно да се одржува во функционална исправна состојба.

Јавното осветлување по правило, треба да свети во текот на цела ноќ. Спомениците на културата треба да бидат осветлени.

Член 13

Забрането е оштетување и уништување на столбовите и светилките кои се во функција на јавното осветлување.

На столбовите кои се во функција на јавното осветлување забрането е поставување на огласи, известувања, реклами и сл., освен со одобрение на надлежен орган на општината.

Член 14

На подрачјето на општина Кавадарци се градат и поставуваат водоскоци, фонтани и други украсни објекти на места кои со својот изглед ја разубавуваат околината.

Водоскоците, фонтаните и други слични украсни објекти, треба да бидат во исправна и уредна состојба.

Член 15

Јавните пакиралишта треба да се одржуваат во чиста и уредна состојба. На јавните паркиралишта треба да се одржува ред.

Член 16

Излозите и други слични објекти кои служат за изложување на стоки, мораат да бидат технички и естетски обликувани, соодветно осветлени и во согласност со општиот изглед на околината.

Член 17

На објектите, земјиштето и други простори на објектите, земјиштето и други простори на подрачјето на општина Кавадарци може да се поставуваат билборди, рекламни паноа, јарболи за знамиња, патокази кои не се сметаат за сообраќајни знаци и др. рекламни конструкции и други објекти кои служат за

рекламирање и информирање по претходно издадено одобрение за нивно поставување од страна на надлежниот орган на Општината.

Рекламните конструкции и објектите од ставот 1 на овој член мора да се одржуваат чисти, уредни во исправна состојба а дотраените мора да се отстранат односно обноват или заменат.

УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Снабдување со вода за пиење

Член 18

Новите корисници на услугите може да бидат приклучени на постојниот јавен водовод доколку ги исполнуваат условите утврдени со важечките прописи и техничките нормативи со кои се обезбедува непречена испорака на квалитетна вода во договорената количина, проток, континуитет и безбедност на луѓето и објектите.

Член 19

Новите корисници на услугите ќе бидат приклучени на јаваниот водовод само ако водоводната инсталација во нивните објекти е изградена според важечките прописи и техничките нормативи.

Член 20

Со согласноста за водоводен приклучок се определуваат условите и начинот на приклучување на корисниците на јавен водовод.

Член 21

Давателот на услугите е должен во рок од 8 дена сметано од денот на поднесувањето на барањето за приклучок да се произнесе по барањето за добивање на согласност за водоводен приклучок.

Член 22

Чистењето, монтирањето и демонтирањето на водомерите се врши од овластено лице на давателот на услуги.

При оштетување на водоводна мрежа давателот на услугите е должен да ги превземе потребните мерки за отстранување.

Член 23

Во случај на планирани прекини на водоснабувањето, давателот на услугите е должен преку средствата за јавно информирање да ги извести корисниците на услугите за времетраењето на прекинувањето пред водоснабдувањето да биде прекинато.

Член 24

Корисникот на услугите е должен веднаш да го извести давателот на услугите за секаков дефект што ќе настане на водоводната мрежа, водоводниот приклучок или водомерната шахта. По добивањето на известието давателот на услугите веднаш, а најдоцна за 6 часа е должен да преземе мерки за отстранување на дефектот.

Доколку корисникот на услугите не го пријави настанатиот дефект на неговата водоводна мрежа, должен е да ја надомести штетата.

Член 25

Користењето на водата од противпожарните и улучните хидранти е исклучиво наменски.

Доколку физички или правни лица користат вода од противпожарните улучни хидранти ненаменски, истите се исклучуваат од понатамошно користење на водата од хидрантите и ќе ги снесат трошоците за враќање во правобитна состојба.

Член 26

До колку дојде до преместување на водоводната мрежа и приклучоци за спроведување на урбанистичкиот план, како за доградба на подземни инсталации, сообраќајници и други објекти, трошоците ќе ги сноси инвеститорот на објектот, кој го предизвикал преместувањето на водоводните линии.

Одведување и испуштање на фекални и атмосферски води

Член 27

Давателот на услугата е должен:

- Трајно и непрекинато да обезбеди одведување на фекалните и атмосферските води од урбаните површини преку изградена фекална и атмосферска канализациона мрежа.

- Да се грижи за исправноста и функционирањето на целокупната фекална и атмосферска канализациона мрежа а посебно да врши редовно прочистување и да врши поправка на оштетените придружни објекти на фекалната и атмосферската канализациона мрежа и два пати годишно да врши чистење на сливниците.

- Да врши редовно чистење на коритата на отворените канали и водотеци во градежниот опфат на градот и населените места.

- Да ги исполнуваат обврските определени со Законот за водите.

Постапување на комунален отпад и други видови на неопасен и инертен отпад

Член 28

Отпадот од индивидуалните објекти за домување се собира во отпад-канти.

Отпадот од колективните згради се собира во посебни садови за отпад-контејнери.

Член 29

Зградите од кој отпадот од домаќинствата се става во контејнери мора да имат определен простор или место за сместување на садот за отпад и доволен број за да ги задоволи потребите на домаќинствата.

Бројот и видот на садот за отпад за секоја поделна зграда го одредува јавното претпријатие за комунални дејности или правното или физичко лице кое е овластено за собирање и транспортирање на отпадот.

Член 30

Собирачот на отпадот е должен да ги пере, дезинфектира, дезинсектира контејнерите најмалку два пати годишно и да ги одржува во исправна состојба а за кантите тоа да го врши корисникот.

Местото околу садовите за отпад мора да бидат во чиста и уредна состојба за која се должни да се грижат собирачите на отпадот.

Член 31

Создавачите на отпад должни се отпадот да го стават во садовите за отпад така да не се растура и да не го загадува просторот околу садот.

Кантите и контејнерите за отпад мора да бидат затворени.

При ставање на отпадот од домаќинствата создавачот на отпадот е должен волуменски да го намали отпадот.

Забрането е да се оневозможува пристап на возилото за отпад до местото на кое се наоѓаат садовите за отпад.

Член 32

Отпадот од домаќинствата на подрачјето на општина Кавадарци организирано се одвезува најмалку еднаш неделно.

Габаритниот отпад (како делови од автомобили, бела техника, метална амбалажа, делови од мебел, душеци, дрвена амбалажа, пластични гајби, автомобилски гуми и сл.), ќе се изнесува од страна на создавачите на отпадот еден ден во месецот кој го определува давателот на услугата, а после информирањето на комуналниот инспектор.

Член 33

Собирачот на отпадот е должен при собирањето и транспортот на отпадот да внимава отпадот да не се растура, да не се крева прав, да не се оштетуваат садовите како и да не се загадуваат и оштетуваат површините за сместување на отпадот.

Ако при утовар и истовар во возилото дојде до растурање на отпадот, собирачот на отпадот е должен веднаш да го собере и исчисти а садовите да ги врати на местото определено за нив и да ги затвори капаците на кантите и контејнерите.

Член 34

Се забранува:

1.Фрлање, складирање и чување на комунален отпад надвор од контејнерите, кантите за отпад или специјалните вреќи за отпад.

2.Фрлање и складирање на контејнерите и кантите за отпад на отпад кои не се сметаат за комунален отпад.

3.Фрлање во контејнерите жар и други запаливи материјали, вода, киселина и моторни и разни други штетни и опасни материи.

4.Поставување и преместување на контејнерите и кантите за отпадоци на други места од местата определени од давателот на услугата.

5.Пребарување на отпад во корпите, кантите и контејнерите од страна на физичките лица.

6.Палење на отпадот во кантите и контејнерите.

7.Собирањето и транспортирањето на отпадот да се врши со средства и опрема која не соодветна за вршење на дејност.

8. Постапувањето со отпадот на начин кој доведува до нагредување на објектите и просторот во урбаните зони и во подрачјата надвор од урбаните зони.

9. Истурање и фрлање на отпад во канализационите и другите инфраструктурни системи и објекти.

10. Забрането е создавачот на комунален отпад и отпад сличен на комуналниот отпад самостојно да го исфрла на депонијата.

11. Забрането е правните и физички лица кои имаат свој сад за отпад истиот да го исфрлаат во останатите садови за отпад поставени во градот.

Депонирање на индустриски отпад и штетни материи

Член 35

Забрането е:

- Предавање на индустриски отпад на правно или физичко лице кое не поседува дозвола за собирање и транспортирање на отпад согласно Законот.

- Истурање или фрлање на индустриски отпад кој содржи штетни материи во водите, почвата, во садови кои не се предвидени за собирање на таков вид отпад во канализационите и други инфраструктурни системи и објекти.

- Собирањето и транспортирањето на индустриски отпад да се врши со средства и опрема која не е соодветна за вршење на дејноста.

Депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи

Член 36

Под депонирање на отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи а кои немаат својство на комунален отпад се подразбира собирање, транспортирање и депонирање на овие отпадоци на депонии.

Член 37

Отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи: градежен материјал, земја, шут, згура, вар, цемент, чакал, песок, кал, камења, тули, кеамички отпадоци и сл.

Отпадоците од став 1 на овој член не смеат да се оставаат и собираат на јавните површини.

Правното или физичко лице кое ги изведува градежните работи е должно градежниот шут и остатоците од работата да ги собере и транспортира во соодветни возила на место определено за тоа или да ангажира правно или физичко лице овластено за таа работа.

Член 38

Со отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи се постапува во согласност со одредите на Законот за управување со отпад што се однесуваат за инертниот отпад.

Изведувачот на работите или корисникот на услугата да го исфрли отпадот или фирма специјализирана за тоа.

Член 39

Забрането е отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи да се изнесуваат од своите дворни места до денот на преземањето од страна на правни или физички лица кои се овластени за собирање и транспортирање на отпадот.

Се забранува транспортирање на отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи да се врши со несоодветни транспортни возила што би предизвикало истурање или протекнување на јавните сообраќајни и зелени површини.

Забрането е оставање односно истурање на отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи на јавните површини, јавно сообраќајните површини, неизградено градежно земјиште, во и покрај водните површини и сл.

Одржување на јавната чистата во градот и други населби

Член 40

За истовар, оставање или утовар на градежен материјал, подигање на скеле и поправка на фасадите на станбените и деловните објекти како и за слични градежни работи може повремено да се користат јавните и сообраќајните површини или неизграденото градежно земјиште само со одобрение издадено од градоначалникот на општина Кавадарци.

Во одобрението од претходниот став треба да се утврдат условите и начинот на истовар, утовар или оставање на градежниот материјал, мерките на сигурност, времето на истовар, утовар или оставањето на градежниот материјал и надоместокот за користење на јавната или сообраќајната површина.

При извршувањето на работите од став 1 на овој член пред нивното започнување мора да се обезбеди проодноста на тротоарите и улиците и сообраќајните површини кои се зафаќаат со градежни дејствија мора да се оградат со ограда која треба прописно да се означи и осветли градежниот материјал што ќе се користи мора уредно да биде нареден и да не го спречува истекувањето на атмосферските води.

Член 41

Изведувачот на градежните работи мора да превземе мерки кои ќе оневозможуваат растурање на земја по јавните површини при ископот на темели и сл.

Тротоарите и другите пешачки премини пред градилиштето треба да бидат обезбедени од страна на градителот со хоризонтални и вертикални заштитници.

По завршување на градежните работи или ако градежните работи од било кои причини бидат запрени на подолго време, изведувачот на градежните работи должен е да ги отстрани скелињата и другиот градежен материјал од јавните површини и истиот да се доведе во правобитна состојба.

Член 42

Покрај дрворедите не смее да се остава песок, чакал или друг градежен материјал.

Член 43

Во текот на изведувањето на градежните работи изведувачот е должен:

- Да ја чисти јавната површина од градилиштето од секаков вид градежен и друг материјал, кал и сл. Кои се наоѓаат на јавната површина како последица од вршење на неговата дејност.
- При рушење на градежни објекти изведувачот на работите е должен материјалот што се руши да го полева со вода заради спречување на ширење на прашина и аеросоли.
- Сливниците за атмосферски води во близина на местото каде што се вршат градежните работи редовно да ги чистат.
- Да го транспортира градежниот материјал од градилиштето на начин што нема да го попречува сообраќајот и слободното истекување на атмосферските води и да го спречи растурањето на материјалот по јавните површини.

Одржување и користење на паркови, зеленило, парк шуми и рекреативни површини

Член 44

По одржување и користење на паркови, зеленило, парк шуми водни и рекреативни површини се подразбира подигање, одржување и користење на зелени површини, садење на ниска и висока вегетација и сл. На подрачјето на општина Кавадарци.

Член 45

Паркови се посебно уредени и озеленети површини во урбаните средини согласно усвоените урбанистички планови кои им служат на граѓаните за одмор и рекреација.

Одржувањето и користењето на парковите е дејност што ја врши давателот на услугата на кого му е доверено извршување на работите од страна на Општината.

Одржувањето, уредувањето и користењето на парковите се врши врз основа на годишна програма донесена од страна на советот на општина Кавадарци а на предлог на давателот на услугата на кого му е доверено управувањето со парковите.

Давателот на услугата е должен да ги одржува и уредува парковите согласно годишната програма донесена од страна на советот на општина Кавадарци а особено:

- хортикултурно да ги уредува површините во просторот на парковите;
- редовно да ја одржува јавната чистота во парковите;
- редовно да ги одржува патеките и просторот наменет за шеталиштата;
- да ги одржува во исправна состојба клупите за седење;
- редовно засадување, обработување и надводнување на зелените површини;
- да постави корпи за отпадоци и др. урбана опрема и нивно редовно оджување;
- редовно кастрење на ниските гранки заради безбедно шетање по парковите.

Член 46

Под зеленило во смисла на оваа Одлука се подразбираат тревници, цветни и други насади, живи огради, грмушки, дрвја и дрвореди (во натамошниот текст зелени површини).

Под јавни и зелени површини во смисла на оваа Одлука се подразбираат зелените површини покрај улиците, плоштадите, културно историските споменици, јавните паркиралишта, рекреативни површини, детски игралишта, спортски терени, гробиштата и дворните места на јавните објекти на општината.

Член 47

Одржување на зелените површини опфаќа:

- Подигање, садење, одгледување и обновување на зелените површини;
- Заштита на зелените површини од оштетување, болести и штетници;
- Чистење на озеленетите површини и
- Одржување и чистење на патеките на озеленетите површини.

Одржување на јавно зелените површини ги врши давателот на услугата врз основа на годишна програма донесена од страна на советот на општина Кавадарци.

Годишната програма треба да содржи: планирање на начинот и мерките за одржување на истите, видот на зеленило, поставување и видот на урбаната опрема, и дрл. Работи на одржување како и трошоците за извршување на овие работи и изворите на овие средства.

Член 48

Парк шума во смисла на оваа Одлука е подрачје со посебно природни карактеристики кое се одликува со свое виден панорамски изглед и особено со природна убавина настаната на природен начин, односно тоа се делови од просторот кој со своите географски особини и творбите на човекот се истекнуваат од другата околина и имаат излетничко рекреативно историско, естетско, културно или научно значење.

Парк шумите се прогласува со посебна Одлука од Советот на општината.

Одржувањето и управувањето со парк шумите ги врши давателот на услугата на кого му е доверено извршување на работите од страна на Општината.

Овластениот субјект на кого му е доверено правото да управува со парк шумата е должен да презема соодветни мерки „шумски ред“ со цел да се обезбеди периодично подмладување и заштита на шумите од појава на пожари и ширење на штетни инсекти и растителни болести, штетното дејство на ветерот, снегот и другите елементарни непогоди и заштита на шумското земјиште за што донесува посебен правилник за што согласност дава советот на општина Кавадарци.

Член 49

Под рекреативни површини на подрачјето на општината се подразбира определени простори на подрачјето на општина Кавадарци кој од страна на граѓаните се користат за одмор и рекреација посебни подрачја од ридско планинските предели, полските предели, месности околу Манастири, историски споменици, крајбрежни терени покрај реките, акумулационите езера и сл.

Одржувањето и уредувањето на рекреативните површини Општината може да го довери на Јавното претпријатие за комунални дејности, здружение на граѓани, спортско рекреативни и еколошки друштва, излетнички друштва, месни заедници.

Член 50

Сечење и копање на дрвја, грмушки и живи ограда во зелените површини може да се врши заради нивно редовно одржување ако се суви ако се нападнати од штетни инсекти и растителни болести, ако пречат на подземните и надземните инсталации кога се оштетени од елементарни непогоди за изградба на инвестициони објекти или поради реконструкција на зелените површини.

За сите дејствија и работи од претходниот став потребно е да се има одобрение од надлежниот орган на општината.

Член 51

Одобрението од претходниот став од овој член особено треба да содржи определување на рокот во кој треба работите да се завршат како и рокот во кој зелените површини треба да се исчистат од сметот настанат при извршување на работите.

Трошоците за извршување на сите работи, утврдени во став 1 на овој член се на товар на инвеститорот односно изведувачот на работите.

Член 52

Во парковите јавните зелени површини, парк шумите и рекреативните површини забрането е:

- корнење, сечење и кастрење на дрвја, грмушки и жива ограда,
- било какво оштетување на зеленилото (соголдување и засекување на стеблата, газење и седење на тревниците, кинење на цвеќе, откорнување на цветни по тревни посеви и сл.).
- собирање на плодови и цветови од дрвјата
- копање и изнесување на земја, копање на канали, вршење на прекопи и сл.
- фрлање и оставање на отпадоци надвор од местото определно за таа намена.
- истоварување и оставање на стока, амбалажа, шут, градежен и огревен материјал,
- чување и напасување на добиток и живина
- закачување, ковање и потпирање на рекламни паноа, натписи и лепење на плакати на дрвјата.
- уништување и оштетувања објекти, уреди и инсталации, комунална опрема, рекламни паноа, натписи, знаци, патокази, соопштенија и сл.
- минување, запирање, паркирање и оставање на било кој вид возило и нивно миеење,
- кршење, оштетување или уништување на корпите за отпадоци на чешмите, канделабрите и др. уреди и објекти,
- изведување на било какви работи кои доведуваат до уништување на зеленилото,
- пуштање на отпадни води, киселини, моторно масло и секаква друга материја што предизвикува загадување.
- истоварување, оставање и складирање на различен материјал (огревно дрво, јагледн, отпадно дрво, железо, лим и сл.),
- фрлање на отпадоци и др. предмети,
- газење по затревените површини по парковите,
- неовластено косење на тревата во парковите и другите зелени површини,
- кубење и кинење на цвеќе,
- палење на оган,
- поставување на разни предмети на стеблата и гранките (светилки, носачи на жичани водови, ормарчиња, скали и сл.).

Одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење

Член 53

Под одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење во смисла на оваа Одлука се

подразбира редовно одржување на вертикалната и хоризонталната сигнализација и другите инфраструктурни објекти на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Кавадарци (семафори, сообраќајни знаци, патокази, оградите на мостовите, надворешните и сл.) како и одржување на зимски услови на локалните патишта и улици.

Член 54

Работи за редовно одржување на локалните патишта и улици се:

- поправка на коловозот, тротоарот и другите елементи на патот,
- чистење на коловозот, уредување на банкини, заштита на косини, насипи, засеци, чистење и уредување на одводите на патот, риголи, берми, славници, поправка на поотпорни и обложни сидови и други објекти на патот.
- работа на одржување на електрични инсталации – замена на дотраени светилки на раскрсници и друго осветлување на патот.
- одржување на прегледност на локалните патишта и улици особено на места на вкрстување,
- носење на трева, уредување и одржување на зелени површини и насади во патниот појас;
- чистење снег и мраз од коловозот, посипување со сол или образивни средства на коловозот, мостовите, делниците со поголеми наклони на патот, како и на други места во случај на појава на мраз на коловозот, поставување, замена и поправка на хоризонтална и вертикална сигнализација на патот, на огради и заштитна мрежа на патот и на друга опрема на патот.

Работите во врска со редовното одржување на локалните патишта и улици се вршат врз основа на годишна програма донесена од Советот на општина Кавадарци.

Член 55

Снегот од јавните сообраќајни површини се отстранува – чисти кога ќе наврне до 10 сантиметри висина, а ако врнежите се непрекинати тој се отстранува повеќе пати.

Мразот од јавните сообраќајни површини се отстранува по создавањето.

Начинот и другите услови за отстранување на снегот и мразот се утврдува со Програма донесена од Советот на општина Кавадарци.

Снегот и мразот од покривите на објектите кои се наоѓаат покрај јавните сообраќајни површини се отстрануваат кога постои можност да паднат или да се откинат и да ја загрозат сигурноста на сообраќајот.

Член 56

Физичките или правните лица кои ја извршуваат Програмата за отстранување на снегот и мразот се должни, секојдневно да ја известуваат општина Кавадарци за состојбата на јавните сообраќајни површини и за мерките што се преземени за извршување на Програмата.

Член 57

За отстранување на снегот и мразот од јавните површини, пред деловните објекти, пазарите на мало, спортските објекти и слични простори се грижат правните и физичките лица кои управуваат со тие површини, односно кои извршуваат деловна дејност.

Член 58

За отстранување на снегот и мразот од тротоарите пред објектите во индивидуално и колективно домување и другите објекти одговорни се сопствениците, односно корисниците на објектите.

Член 59

Давателот на услугата кој врши чистење на снег и мраз е должен да ги одржува и чисти тротоарите и плоштадите да прави пешачки патеки, а по потреба и машинско и рачно посипување на сол.

Одржување на гробови, гробишта и давање на погребална услуга

Член 60

На гробиштата може да се одржуваат само собири кои се во врска со погребот или со вообичаените помени како и посети на гробиштата.

Член 61

За уредување и одржување на гробиштата се грижи давателот на услугите, а за уредување на поединечните гробови се грижат корисниците на услугите.

Член 62

Вршењето на верските обреди на гробиштата е слободно секој ден.

Граѓаните и лицата корисници на земјиштето на гробиштата се должни да се придржуваат на редот и работното време за одржување на гробиштата и да се однесуваат онака како одговара на местото и должното почитување кон починатите.

Член 63

- На гробиштата не се дозволува:
- Викање и на друг начин нарушување на мирот во гробиштата,
- Носење на кучиња и други животни,
- Пасење на стока,
- Неовластено косење на трева,
- Оштетување на гробовите,
- Оштетување на надгробните споменици и знаци,
- Оштетување на клупите и останатите објекти
- Оштетување на оградата на гробиштата,
- Собирање на прехранбени и други производи од гробовите оставени од блиските за починатите и
- Постапување на непристојни натписи или било какви реклами

Забранети се натписи со кои се навредува било чија националност и верска припадност или со кој се навредува почитувањето на починатиот.

Одржување на јавно осветлување

Член 64

Под одржување на јавно осветлување се подразбира одржување на уличното осветлување во исправна состојба и тоа одржување на објектите и инсталациите, редовна замена на светлечките тела (сијалици и арматури), чистење и боење на електричните столбови.

Член 65

Јавните сообраќајни површини пешачките и други главни патишта на јавните зелени површини мораат да имаат јавно осветлување.

Светлосните тела треба да бидат функционални и естетски обликувани.

Јавното осветлување треба редовно да се одржува во состојба на функционална исправност.

Јавното осветлување треба да биде во употреба за време на целиот ноќен период.

Член 66

За одржување на јавното осветлување Советот на општина Кавадарци донесува Годишна Програма за одржување на јавното осветлување на Општината во кој се утврдува динамиката и обемот на одржувањето, како и потребните средства за одржување на јавното осветлување, претпоставениот број на корисници, висина на прибрана комунална такса за јавно осветлување и потрошувачката на електрична енергија.

Член 67

Заради исправно и целосно функционирање на јавното осветлување забрането е:

- оштетување и уништување на светлосните тела и светлосните столбови,

- поставување огласи, известување, реклами и слично, освен со одобрение на надлежен орган на општината.

Прекоп на јавни површини и одржување и користење на јавен простор за паркирање

Член 68

Во случај кога поради отстранување на дефект или поради поставување, поправка или замена на подземни или надземни јавни инсталации и други комунални уреди и објекти е неопходно раскопување на коловоз, тротоар, јавни или зелени површини, давателот на услугата е должен претходно да прибави одобрение за прекоп од надлежниот орган на општината.

Во одобрението од ставот (1) на овој член се определува рокот во кој треба да се извршат работите, мерките кои се должни да ги преземат давателот на услугата и изведувачот заради безбедно извршување на работите.

Доколку е неопходно итно отстранување на дефектот на јавната инсталација, по барање на давателот на услугата, изведувачот од ставот (1) на овој член може да се врши раскопување на улица на коловоз, тротоар, јавна или зелена површина веднаш, без да прибави одобрение за прокоп од ставот (1) на овој член, при што за извршеното раскопување во рок од 24 часа писмено го известува за надлежниот орган на општината.

Давателот на услугата е должен да склучи рамковен договор со изведувачот од ставот (1) со кои ќе ги уредат меѓусебните права и обврски.

Член 69

Под одржување и користење на јавниот простор за паркирање се подразбира одржување на просторот за паркирање и објектите во него и давањето на соседната услуга како и утврдувањето на начинот на неговото користење.

Јавните паркиралишта треба да се одржуваат чисти и уредни.

На јавните паркиралишта забрането е да се врши било каква трговска дејност, да се врши утовар и истовар на стока и други работи што не се во согласност со намената на јавниот простор за паркирање.

Одржување и користење на пазари

Член 70

Под одржување и користење на пазари се подразбира одржување на комуналните објекти, односно просторот на објектите изградени за давање услуги на трговија.

Трговија на мало е продавање на стоки на крајните потрошувачи.

Како трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета трговијата на стоки за лична потрошувачка и трговија на стоки за потребите во домаќинствата.

Член 71

Одржувањето и користењето на пазарите го врши давателот на услугата.

Давателот на услугата е должен пазарите секојдневно да ги чисти и одржува уредни и во хигиенска состојба и во зимскиот период да го чисти снегот и мразот.

Член 72

На пазарите мора да има доволен број типизирани контејнери за отпад, поставени на соодветни места.

Член 73

Давателот на услуга е должен да утврди и истакне пазарен ред и да се придржува на пазарниот ред и работното време со тоа што го контролира дотурот на стока на пазарот така што истиот не претставува пречка за крајните потрошувачи.

Пазарните површини треба да бидат изградени со асфалт или бетонска подлога, со рамна или мазна површина, погодна за чистење и миење, со доволен број сливници, исправна канализациона мрежа, доволно количество на здрава и исправна вода за пиење и санитарен јазол, односно посебни простории за лица од машки и женски пол.

Производите што се продаваат на земјоделските пазари мора да бидат сместени на тезги кои се во исправна хигиенска состојба.

Член 74

На сточните пазари може да се изложат за трговија само жив крупен и ситен добиток, како и перјаста живина, а на зелените земјоделски пазари само земјоделски производи.

Вршење на ојачарски услуги

Член 75

Сопственик, односно корисник на објект кој ги користи уредите за спроведување на чад и опремата за ложење во текот на грејната сезона, е должен да побара ојачарски услуги кога уредите за спроведување на чад и опремата за ложење не може да ги доведе во исправна состојба самиот.

Член 76

Под вршење на ојачарски услуги се подразбира чистење и контрола на уредите за спроведување на чад и опремата за ложење.

Член 77

Сопствениците и корисниците на објекти кои сами ги чистат и контролираат уредите за спроведување на чад и опремата за ложење, и корисниците на оџачарски услуги се должни да извршат чистење на оџаците најмалку еднаш годишно доколку истите ги користат во грејната сезона.

Чистењето на оџаците вообичаено се врши пред почетокот на грејната сезона и тоа во месеците септември и октомври.

Член 78

На барање на корисник на услуга, давателот на услугата е должен да изврши чистење и контрола на уредите за спроведување на чад и опремата за ложење.

Станарите во колективните станбени згради се должни на лицето кое врши оџачарски услуги непречено да му овозможи чистење на оџаците ако за истото бидат писмено известени од страна на давателот на услугата и тоа во рок од најмалку 5 дена пред отпочнувањето на чистењето.

Висината на цената на оџачарските услуги се утврдува со Одлука на Совет на општината по предлог на давателот на услугата.

Одржување на комунални уреди

Член 79

Под одржување на комуналните уреди се подразбира одржување во функционална состојба на градски часовници, чешми, фонтани и други комунални уреди и опрема.

Член 80

На плоштадите и поголемите раскрсници можат да се постават јавни часовници кои мораат да бидат исправни.

Член 81

Во уредување и одржување на комуналните уреди и објекти како што се: фонтани, водоскоци, чешми и други уреди ќе се грижи давателот на услугата на кого му е доверено извршување на работите на водоснабдувањето.

Член 82

Јавните телефонски говорници можат да се постават на места каде што граѓаните се собираат или задржуваат, како што се плоштади, пазаришта, стокковни куќи, болници, автобуски станци и слични места.

Јавните телефонски говорници и поштенските сандачиња ги посетува и одржува правното лице кое извршува телекомуникациска дејност.

Член 83

Заради функционалноста на намената на комуналните уреди забрането е:

1. Миење и перење на јавни чешми, фонтани,
2. Напојување на животни на јавните чешми, фонтани и водоскоци,
3. Кршење на уредите и опремата
4. Пишување на натписи, шарање или цртање на истите,
5. Фрлање и оставање на комунален отпад на истите,
6. Загадување на водата во фонтаните
7. Поливање со било какви течности на комуналните уреди

Отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани возила

Член 84

Хаварисани, односно оштетени возила се оние возила кои поради настаната хаварија или дотраеност не се во состојба да се движат со силата на сопствениот мотор.

Неправилно или непрописно паркирано возило е она возило кое е паркирано на јавните сообраќајни и јавните зелени површини спротивно на важечките прописи.

Член 85

Под отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани возила во смисла на оваа Одлука се подразбира начинот и постапката за отстранување на оштетени, неисправни, неправилно или непрописно паркирани возила од јавните сообраќајни и јавните зелени површини на подрачјето на општина Кавадарци.

Член 86

Под отстранување и чување на возила во смисла на оваа Одлука се подразбира нивно подигање и транспортирање со специјални возила за таа намена и нивно времено сместување во специјално обезбеден простор за нивно чување.

Отстранување на возилата од јавните сообраќајници и јавните зелени површини го врши овластениот субјект, а по налог на овластено лице.

Член 87

За отстранување на хаварисани возила комуналниот инспектор на сопственикот односно на носителот на правото на користење на возилото ќе му издаде решение со кое ќе му наложи отстранување на возилото во рок од 5 до 10 дена од денот на доставата на решението.

До колку не може да се идентификува и пронајде сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото, комуналниот инспектор ќе залепи налепница со која ќе го информира сопственикот да го отстрани возилото во рок од 5 до 10 дена.

Доколку сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото не го отстрани сам возилото во рокот утврден во ставовите 1 и 2 на овој член, надлежните инспекциски органи изготвуваат записник и издаваат наредба за отстранување на возило до овластениот субјект за отстранување.

Во записникот треба да содржат најмалку следните податоци:

- Тип, марка и регистарски број на возилото,
- Состојба на возилото
- Кус опис на оштетување доколку возилото е оштетено

Овластениот субјект по издадената наредба од страна на овластените службени лица е должен веднаш да отпочне со отстранување на возилото во присуство на овластените службени лица.

Член 88

Овластеното правно лице е должно отстранетите возила да ги смести во посебно обезбеден простор наменето за нивно чување и да ги чува до нивното предавање на сопственикот односно на носителот на правото на користење на возилото.

Чувањето на возилото не може да трае подолго од 30 дена.

Просторот го определува овластениот субјект по претходна согласност од страна на Советот на Општина Кавадарци.

Член 89

При примопредавањето на отстранетото возило, сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото е должен да приложи доказ за сопственост на возилото и својот идентитет.

Примопредавањето од претходниот став се врши на посебно обезбедениот простор за чување.

По исклучок примопредавањето на возилото што се отстранува може да се изврши и на самото место од каде се отстранува, додека возилото не е поставено на платформата на специјалното возило.

Член 90

Примопредавањето на отстранетото возило се врши по наплатата на трошоците за отстранување, односно со приложен документ за наплатени трошоци.

Член 91

Трошоците, односно висината на надоместокот во отстранување и чување непрописно паркирани возила ги утврдува Советот на Општината со посебна Одлука.

Трошоците за отстранување и чување на хаварисани возила се утврдуваат со Одлука донесена на Советот на Општината.

Уловување, згрижување и ерадикација на животни скитници

Член 92

Под уловување, згрижување и ерадикација на животни скитници во смисла на оваа Одлука се подразбира хумано решение на проблемот со животните – скитници тоа: собирање, привремено згрижување, етерилизирање, вакцинирање, дехелментизација на здравите и еутаназија на болните кучиња и мачки скитници со цел за зачувување на здравјето на населението и отстранување на изворите на заразни заболувања како и смалување на можноста од нивно пренесување, спречување на евентуални економски штети и унапредување на хигиенските услови за живот.

Член 93

Уловувањето, згрижувањето и ерадикацијата на животните скитници општината ја доверува на јавно претпријатие основано од страна на општината за вршење на комунални дејности или правно лице кое ги исполнува условите за вршење на дејноста.

Член 94

Советот на Општина Кавадарци донесува Годишна Програма за уловување, згрижување и ерадикација на животните скитници која меѓу другото содржи реална проценка на бројот на кучиња и мачки скитници што треба да се третираат во тековната година, условите и организацјата на извршувањето на предвидените работи и средствата за реализирање на програмата.

Член 95

Општината навремено преку средствата за јавно информирање е должна да ја извести јавноста за времето и начинот на спроведувањето на дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата и за мерките за заштита што треба да ги превземат граѓаните.

Украсување на населените места

Член 96

Под украсување на градското подрачје и на населените места на подрачјето на општина Кавадарци се подразбира украсување на надворешни делови на зградите, излозите и јавното осветлување за време на посебни прилики на свечености и празници.

Член 97

Дворовите, градините и другите слични површини пред зградите и неизграденото градежно земјиште покрај јавните површини, сопственикот, односно корисниците треба да ги одржуваат уредно и на нив правилно е да засадат цвеќе и украсни билки.

Член 98

За време на новогодишните и божиќните празници потребно е излозите на продавниците и другите деловни објекти од страна на сопствениците или корисниците да бидат свечено украсени.

За време на новогодишните и божиќните празници и во посебни прилики на свечености, плоштадите и потесниот реон на централното градско подрачје потребно е да бидат свечено украсени и јавното осветлување да биде дополнето со свечено украсени светлосни елементи.

Отстранување и чување на ситна и крупна стока, живина и пчелни семејства во урабни средини

Член 99

На подрачјето на општина Кавадарци во границите на градежниот опфат се забранува чување на секаков вид ситна и крупна стока, перјаста живина и пчелни семејства. Заради безбедноста на граѓаните пчелните семејства не смеат да се постават на помалку од 500 м. оддалеченост од градежниот опфат.

Во населените места на подрачјето на општината може да се чува добиток, пчелни семејства и перјаста живина на начин пропишан со посебни порписи за санитарно здравствено и хигиенска заштита.

Забрането е колење на ситна и крупна стока и живина на јавните и сообраќајни површини во општината.

Се забранува задржување, напасување и хранење на ситна и крупна стока и живина на јавните и сообраќајните површини во општината.

Член 100

Носењето на добиток во градот може да се врши до сточниот пазар и обратно во специјални корпи на кој не се загрозува безбедноста на сообраќајот и улиците .

Член 101

На подрачјето на општината, во градежниот опфат чување на гулаби е дозволено само во дворните места на индивидуални станбени објекти.

Гулабарникот треба да биде изграден од погоден материјал со бетонски под поврзан со канализационен систем и истиот постојано да се одржува во хигиенска состојба.

Чувањето и одгледување на гулаби не смее да пречи во нормално живеење на соседите.

До колку гулабите го попречуваат нормалното живеење на соседите на било кој начин надлежните инспекциски органи можат да наредат преместување на гулабарникот или забрана на чување и одгледување на гулаби.

Член 102

На подрачјето на општина Кавадарци во кругот на едно домаќинство може да се чуваат до две кучиња под услов истите да бидат регистрирани во надлежната ветеринарна институција и редовно вакцинирање.

Сопствениците на кучињата се должни своите кучиња да ги држат во сопствените дворни места.

Кучето може да се изведе надвор од дворното место само со кошница на устата и врзано со каиш.

Сопственикот на кучињата е должен сместувањето и чувањето на кучињата да го уреди на начин што нема да пречи на мирот и спокојството на соседите.

Не е дозволено чување на кучиња кои постојано лаат и завиваат.

Не е дозволено кучиња во згради и во нивните дворови. освен чување на кучиња со педигре за кое сопственикот има прибавено писмено одобрение од кукниот совет на колективната станбена зграда.

Ситната и крупната стока и живината мора да бидат регистрирани кај надлежната ветеринарна установа согласно законските прописи и редовно да бидат вакцинирани.

Фирмите можат да бидат изградени на оддалеченост не помала од 500 метри од градежниот опфат на градот.

Член 103

Не е дозволено чување и складирање на слама во бали или во стогови како храна за добитокот, во градежниот опфат на градот.

Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини

Член 104

Истоварот, сечењето, лепењето, складирањето на огревето дрво и јагленот треба да се врши во дворните места на станбените и деловните објекти.

Во исклучителни случаи тоа може да се прави и на јавни површини, но при тоа не смее да се спречи нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот и протекот на атмосферските води и со претходно добиено одобрение од надлежниот орган на општината.

Дрвата, јагленот и сличен материјал мора да се отстранат од јавните сообраќајни површини и зелени површини најкасно во рок кој ќе го определи

надлежниот орган во општината и после тоа јавната површина да се доведе во првобитната положба.

Се забранува чување на дрва, јаглен и др. сличен материјал на јавните сообраќајни и зелени површини.

Јавен општински превоз

Член 105

Под јавен општински превоз се подразбира превоз на патници во патниот сообраќај во подрачјето на општината.

Член 106

Јавниот општински превоз го врши правно или физичко лице со (лиценца, дозвола) за вршење на превоз односно вршење на комунална дејност.

Член 107

Договор за вршење на јавен општински превоз може да се склучи со физичко односно правно лице кое има добиено лиценца за вршење на таков превоз во постапка согласно законските прописи.

Член 108

За вршење на општински превоз се утврдува следната мрежа на автобуски линии .

Меѓуградскиот превоз го врши превозник со следните релации и градови:

- Кавадарци-Неготино
- Неготино-Кавадарци
- Кавадарци-Скопје
- Скопје-Кавадарци
- Кавадарци-Битола
- Битола-Кавадарци
- Кавадарци-Охрид
- Охрид-Кавадарци
- Кавадарци-Велес
- Велес –Кавадарци
- Кавадарци-Струмица
- Струмица-Кавадарци
- Кавадарци-Прилеп
- Прилеп-Кавадарци
- И други градови-релации утврдени од превозникот

Јавниот градски превоз го врши правно лице врз основа на склучен договор со општина Кавадарци согласно законските прописи и тоа на следните релации:

Марена-Ваташа се обраќа на релации: (Марена, Глишиќ, Мик,Кожувчанка, Нова Болница, Шумарско школо, Јавор, Стара автобуска, ТА Екстра бус, Управа за јавни приходи, Полициски згради, Гимназија- игралиште, Тоде Хаџи Тефов, Дарданели, Џакомо, Ваташка пошта, Силекс згради во временски тајминг утврден за секоја станица од страна на превозникот.

Ваташа-Марена се обраќа на релација: Иле Мак, Ваташки трафики, Прв мост, Силекс, Ваташка пошта, Џакомо, Дарданели, Тоде Хаџи Тефов, Гимназија-игралиште, Полициски згради, Управа за јавни приходи, ТЕ Екстра Бус, Центар-Кино, Јавор, Шумарско школо, Нова Болница, Кожувчанка, Мик,

Глишиќ, Марена во временски тајминг утврден за секоја станица од страна на превозникот.

Релација Ваташа-Сопот и (обратно): Иле Мак, Ваташки трафики, Први мост, Димката А. Габерот Ваташа, Силекс, Ваташка пошта, Џакомо, Дарданели, Прв триаголник, Центар Кино, Јавор, Шумарско школо, Нова болница, Кожувчанка, Мик, Глишиќ, Марена, Сопот во временски тајминг утврден за секоја станица од страна на превозникот.

Член 109

Линијата од претходниот член се одржуваат секој работен ден.

Член 110

Автобусите со кој се врши јавниот општински превоз мора да има правилно прицврстени седишта, уредно да се одржава чистотата, да има противпожарен апарат.

Член 111

Автобусите на бочните надворешни страни имаат назив кој содржи назив и седиште на превозникот.

Член 112

Во автобусите со кој се одвива јавниот општински превоз мора да биде истакнат на видливо место бројот на регистрирани места за седење и стоење, натписот, забрането пушење и назив на линијата на која се врши превоз.

Член 113

Возниот ред на автобусите кој се врши превоз во јавниот општински превоз се истакнува на посебна табла во автобуска станица во Кавадарци.

Член 114

Контрола на сообраќајот на возилата кои вршат јавен општински превоз врши инспекторот по сообраќај на Општина Кавадарци.

За извршените контроли инспекторот води посебна евиденција.

Инспекторот е должен најмалку еднаш месечно да врши контрола на секоја линија за јавниот општински превоз.

Член 115

При вршење на превоз на јавниот општински превоз автобусите може да застануваат на автобуските стојалишта.

Под Автобуско стојалиште се подразбира уреден простор надвор од коловозната лента, одреден и обележан за застанување на автобуси и за безбедно качување односно слегување на патници.

Автобуски стојалишта во Кавадрци се просториите пред:

Автобуски стојалишта во Кавадрци се означени следниве и тоа:

- с.Сопот
- с.Марена,
- с.Глишиќ,
- Мик
- Кожувчанка
- Нова Болница
- ЗШУЦ Ѓорче Петров,

-Јавор,

-Стара Автобуска Станица,
-ТА Екстра Бус,
-Управа за јавни приходи
-Полициски Згради
-Гимназија(Игралиште)
-Тоде Хаџи Тефов
- Дарданели
-Џакомо
-Ваташка Пошта
-Силекс
-Прв Мост Ваташа
- Димката Ангелов Габерот Ваташа
-Ваташки трафики
-Иле Мак

Член 116

Крајните точки од јавниот општински превоз во секое населено место завршуваат пред автобуските свртувалишта

Под Автобуско свртувалиште се подразбира уреден простор наменет за качување и слегување на патници и свртување на возилата заради промена на насоката на движење.

Член 117

Превоз на патници со комби возило може да се врши само до населените места каде што не е организиран јавниот општински превоз.

По исклучок од претходниот став превоз со комби возило може да се врши и на линии на кој е организиран јавниот општински превоз и тоа во неработни денови или во определени сезони .

Превоз со комби возило може да се врши само по претходно издадено одобрение од надлежниот орган на општината, за работите од областа на сообраќајот.

Член 118

Распределба на линиите во јавниот општински превоз ја врши Комисија од три члена формирана од страна на советот на Општина Кавадарци
Комисијата од претходниот член распишува оглас за распределба на линиите во јавниот општински превоз ,во огласот мора да бидат содржани сите линии вокој се врши јавниот општински превоз.

Огласот Трае 8 дена и се објавува во локалните средства за јавно информирање.

Член 119

На огласот може да се пријават само правни лица кои од надлежниот државен орган на управата за работите од областа на сообраќајот имаат добиено соодветна лиценца.

Член 120

Приоритет при распределба на линии за јавниот општински превоз имаат правните лица кои ќе понудат пониска цена за превозот на патници.

Член 121

По приговорот од Одлуката на Комисијата може да се поднесе жалба до советот на Општина Кавадарци во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката.

Член 122

Врз основа на Одлуката на комисјата односно советот на Општина Кавадарци надлежниот управен орган за работите од сообраќајот издава решение за одобрување на превоз на превозникот.

Член 123

Превозникот кој добил решение за одобрување за вршење на превоз, е должен да отпочне со превоз во рокот определен во решението.

Член 124

Доколу превозникот не започне со превоз во определениот рок во решението на одобрената линија, го губи правото да врши превоз на таа линија, а надлежниот општински управен орган надлежен за работите од сообраќајот, решение за одобрение не превоз ќе му издаде на наредниот поволен учесник на огласот.

Испорака на гас од главниот цевковод до мерниот инструмент на корисникот

Член 125

Испорака на гас од главниот цевковод до мерниот инструмент на корисникот се врши на начин и под услови кој ќе ги определи Општината со посебна Одлука.

Испорака на тополотна енергија од централниот извор на греење до мерниот инструмент на корисникот

Член 126

Испорака на тополотна енергија од централниот извор на греење до мерниот инструмент на корисникот се врши на начин и под услови кој ќе ги определи Општината со посебна Одлука.

Изградба , одржување и чистење на речните корита во урбанизираните простори

Член 127

Под изградба , одржување и чистење на речните корита во урбанизираните простори се подразбира изградба и одржување на речни корита од разни нечистотии, наноси на кал и сл. И одржување на речното корито во функционална и корисна состојба за сите граѓани во општината.

Одржувањето, чистењето на речното корито го врши правно или физичко лице кое има дозвола за вршење на комунална дејност.

Користење на јавно прометна површина за изложување на предмети,стока,рекламни паноа, билборди и друго

Член 128

За користењето на јавно прометна површина за изложување на предмети, стока,рекламни паноа, билборди и друго Советот на општина Кавадарци носи посебни Одлуки за користење на јавно прометната површина, изложување на предмети, рекламни паноа , билборди и др.

Мерки за спроведување комунален ред и надзор

Член 129

Мерките за спроведување комунален ред и надзор се утврдуваат со посебни Програми во рамките на условите утврдени со оваа Одлука.

Програмите од став 1 на овој член ги донесува Советот на Општина Кавадарци.

Член 130

Инспекцијскиот надзор над спроведување на оваа Одлука вршат овластените општински комунални инспектори и комунални редари.

Надлежните општински инспектори вршат инспекциски надзор над јавните комунални претпријатија основани од општината, над физичките и правни лица на кој општина Кавадарци им дала дозвола за вршење на комунална дејност над законитоста во работењето на субјектите во комуналните дејности на подрачјето на општината како даватели на комунални услуги и над правните и физички лица како корисници на комунални услуги согласно одредбите на оваа Одлука.

Член 131

За извршениот инспекциски надзор односно за утврдената фактичка состојба и превземените мерки од надзорот, надлежните инспекциски органи се должни да состават записник и да го достават на физичкото или правно лице каде што вршеле инспекција.

Член 132

Надлежните општински инспектори по извршениот инспекциски надзор донесуваат Решение.

Со Решението се наредува на физичките и правни лица превземање на дејствија со цел одржување на комуналниот ред согласно одредбите на оваа Одлука. Жалба против Решението може да се поднесе во рок од 8 дена до Комисија формирана од Градоначалникот на Општина Кавадарци.

Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

Член 133

Физичките и правни лица се должни на надлежните општински инспекциски служби да овозможат непречено извршување на надзорот, пристап до просториите, објектите, земјиштето, апаратите и уредите, да дадат лични податоци и да пружат други потребни известувања за предметот.

Член 134

Ако надлежните општински инспектори во својата работа бидат попречени од субјектите на надзорот, можат да побарат помош од надлежните полициски органи.

Прекршочни одредби

Член 135

За непочитување на оваа Одлука ќе се применуваат прекршочните одредби согласно Законот за комунални дејности („Сл. Весник на РМ” нр. 95/2012) и измените и дополнувањата на Законот за комунални дејности („Сл. Весник на РМ” бр. 163/2013).

Член 136

Давател на услуги во смисла на оваа Одлука се смета ЈКП „Комуналец“ Кавадарци и тоа за следните комунални дејности од член 2 и тоа:

- Снабдување со вода за пиење;
- Одведување и испуштање на фекални и атмосферски води.
- Обработка и депонирање на комунален отпад
- Депонирање на индустриски отпад и штетни материи
- Депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи.
- Одржување на јавна чистота во градски и други населби
- Одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, водни и рекреативни површини
- Одржување на гробишта и давање на погребални услуги и одржување на гробови
- Прекоп на јавни површини и одржување и користење на јавен простор за паркирање;
- Одржување и користење на пазари на големо и мало;
- Уловување,згрижување и ериктија на животни –скитници

Давател на услуги од оваа Одлука и тоа за

- Улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење;
- Одржување на јавно осветлување
- Вршење на Очарарски услуги;
- Одржување на комунални уреди.
- Отстранување и чување на непрописно паркирани возила, хаварисани возила, земјоделски машини со приклучни и без приклучни орудиија
- Украсување на населените места
- Дезинфекција,дезинсекција и дератизација
- Отстранување и чување на ситна и крупна стока и живина и пчелни семејства во урбани средини.
- Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини;

може да бидат правни и физички лица што имаат дозвола за вршење на соодветна комунална дејност и врз основа на најповолна прифатена понуда согласно Законот за јавни набавки.

Член 137

Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за комунален ред бр.08-889/3 од 29.12.1997 година.

Член 138

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Сл. Гласник на Општина Кавадарци.

Бр.07 – 873/3
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/4
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 84 од Законот за градежно земјиште (“Сл.весник на РМ бр 17/2011,53/2011,144/2012,153/2012 и 25/2013)а во врска со Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (“Сл.весник на РМ” бр.38/11,93/11,65/12,75/12 и 98/12), член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02), член 82 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата што ќе се одржи на ден 28.02.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПРОСТОРОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

Во Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2014 година бр. 07-5915/1 од 24.12.2013 (“Службен Гласник на Општина Кавадарци”10/2013), се врши следното изменување и дополнување :

I. Во глава Расходи

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ПО МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

-Во бр. VIII У.З. „Кула“ после точка 4 се додава нова точка бр. 5 која гласи :

-ул.„Бул.Македонија“ –споредна , поплочувања со вредност од 100.000 денари.

-Во бр. IX У.З.„Страшо Пинџур“,

Во точка 2 Ул.„Дисанска“ се додава нова алинеа 2 која гласи:

- „поплочување “ – со вредност од 600.000 ”

II. Во Рекапитулација на „Изградба на улици, реконструкција на улици и други објекти“ по М.З се менуваат:

-Во VIII У.З.„Кула“ износот од 3.400.000 денари се заменува со износ од 3.500.000 денари

-Во. IX У.З.„Страшо Пинџур“ износот од 4.100.000, се заменува со износ од 4.700.000.

Во Вкупната вредност износот од 32.000.000 се заменува со износ од 32.700.000 денари.

III. Во „ Изградба на јавни објекти“ после позиција 13 се додава нова позиција 14 која гласи - „Стар Ренген “ реконструкција на објектот со вредност од 1.300.000 денари.

Во Вредноста на изградба на јавни објекти износот од 49.934.000 денари се заменува со износ од 51.234.000,00 денари .

IV. Во Вкупиот Рекапитулар се менуваат следните позиции:

- Во Поз. А.-изградба на улици, реконструкција на улици и други објекти по МЗ износот од 37.400.00 денари се заменува со износ од 38.100.000 денари.

- Во Поз. В - објекти од општ интерес износот од 49.934.000 денари се заменува со износ од 51.234.000 денари.

Вкупната вредност на Рекапитулацијата се менува со вредност од 135.984.000 ден.

V. – Во Позиција -Приходи

Во позиција бр.4 – средства од Буџетот на Општина Кавадарци - даноци износот од 26.010.000 денари се заменува со износ од 28.010.000,00 денари .

Во Вкупната вредност во глава Приходи - износот од 133.984.000 се заменува со износ од 135.984.000 денари.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кавадарци , донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/5
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 41 од Законот за Градежно земјиште (“Сл.весник на РМ” бр. 17/2011, 53/11, 144/12, 25/13, 59/2013, 137/13, 163/13), член 2 точка 4 и член 80 и 81 од Законот за градење (“Службен Весник на РМ” бр.130/2009,124/2010,18/2011,36/2011,54/2011,13/2012, 144/12, 25/13, 79/13,137/13, 163/13) член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кавадарци

Член 1

Во Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кавадарци бр.07-2369/10 од 23.05.2012 година, бр.07-4865/11 од 30.10.2013 година, и бр.07-302/2 од 31.01.2014 година се врши следното дополнување :

Во глава ПРЕГЛЕД НА ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА , после точка 9 СЕ ДОДАВА нова точка 10 која гласи:

- “10. Урбана опрема – информативни паноа-рекламен видео панел :
- 1 (една) локација со површина од по 2,5 *6,0 м;
- на зграда на Општина Кавадарци.

Член 2

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/5
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Програма за управување со отпад на територијата на Општина Кавадарци за 2014 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Програма за управување со отпад на територијата на Општина Кавадарци за 2014 година, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/6
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002), и член 19 од Законот за управување со отпад („Сл. Весник на РМ“ бр. 68/2004/107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/2010), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл. Гласник на општина Кавадарци“ бр. 08/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

за управување со отпад на територија на Општина Кавадарци за 2014 година

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА ЗА СОБИРАЊЕ ,
ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАЊЕ НА ДОМАШНИОТ И
ИНДУСТРИСКИОТ ОТПАД ОД ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

Управувањето со отпадот е дејност од Јавен интерес, која што се врши во согласност со одредбите и прописите донесени врз основа на Законот за управување со отпад, Законот за животна средина и Законот за општа управна постапка.

Приоритет со управување со отпадот е создавачите на отпадот да го произведуваат истиот во што помали количини и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. Отпадот, според техничко - технолошките можности треба да биде преработен или ако не може да се преработи да биде отстранет во најблиските места определени за таа намена.

Управувањето со отпадот на територијата на Општина Кавадарци се регулира со План и Програма за управување со отпад.

Оваа Програма има за цел со нејзиното реализирање да се овозможи целосно собирање, транспортирање и депонирање на куќниот и индустриски смет од Општината, да биде навремено, поекономично и поквалитетно. Со оваа Програма се прикажуваат работите и работните задачи по реони со дефинирана динамика и начин на собирање на сметот и сето тоа во склад со законските прописи.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2014 ГОДИНА

Динамиката на изнесување на сметот во соодветни садови се врши согласно овој план, заради обезбедување на организиран пристап во собирањето, транспортирањето и депонирањето до соодветната депонија на куќниот и индустриски отпад. Со овој план се овозможува целосна контрола врз работата како во извршување на задачите по квалитет така и за навремено реализирање на планот.

Во овој документ се опфатени дневни задачи кои по обем ги определуваат границите на еден реон.

Реонот е основна организациона и оперативна единица во која се карактеризирани обемот, динамиката и времето на дејствување. При дефинирање на реоните е сметано истите да преставуваат една целина со определена динамика на изнесување на сметот. Планот за изнесување на сметот на подрачјето на градот Кавадарци е направен во 11 реони.

Изнесувањето ќе се врши два пати неделно, индистриска зона еднаш неделно по потреба и почесто.

За да се исполни оваа Програма во следната табела имаме прикажано колкав број на возила се потребни :

Возила кои се користат за износ на смет се:

Р. Бр.	Тип на возило	Вкупен број
1	Автогубарка 5 м3	1
2	Автогубарка 16 м3	1
3	Автогубарка 6 м3	1
4	Автогубарка 8 м3	1
5	Автогубарка 12 м3	2
6	Самоподигач 5 м3	2
7	Трактор	2
8	Булдужер КАСЕ	1
9	Фиат ДОБЛО	1
10	Моторче АПН	1

Оперативен план за износ на смет по реони

РЕОН I Понеделник и Четврток

Ѓубарка 12 м³

Ред Бр.	Улица	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Словенска		66
2.	Козара		19
3.	Ѓуро Салај		112
4.	Нас.Страшо Пинџур		119
5.	4-ти Јули		26
6.	Егејска		53
7.	Енгелсова		14
8.	Слунска Глава		41
9.	Љубашка		59
10.	Пелистерска		11

11.	Народна Младина	4	70
12.	Цар Самуил		10
13.	Западен Булевар кај Клас		
14.	Цветан Димов Паркинг		
15.	Населба Страшо Пинџур		

РЕОН VI Вторник и Петок

Ѓубрарка 12 м³

Ред Бр.	Улица	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Киро Крстев		131
2.	Ило Костов		62
3.	Иво Лола Рибар		13
4.	Киро Спанџов		130
5.	Браќа Џунови		154
6.	Рајна Соколова		29
7.	Борис Кидрич		24
8.	Крсте Мисирков		19
9.	Браќа Миладинови		20
10.	Методија Џ. Џикот		92
11.	29 ти Ноември С. Сала	2	
12.	Населба Бел Камен	9	56
	ВКУПНО:		

РЕОН II Понеделник и Четврток

Ѓубрарка 8 м³

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Ресавска		58
2.	Добри Даскалов		38
3.	Тиквешка		9
4.	Диме Поп Атанасов		24
5.	Браќа Досеви		41
6.	Вано Гунев		29
7.	Марксова		22
8.	Ѓорче Петров		9
9.	Јован Планински		44
10.	Васил Главинов		22
11.	Галишка		33
12.	Никола Карев		17
13.	Блажо Тодоровски		15
14.	Ѓорѓи Димитров		19
15.	Бабуна		13
16.	Иван Мазев		9

17.	Плачковица		11
18.	9 та Бригада		64
19.	Диме Туриманџов		24
20.	Црноречка		49
21.	Кузман Јосифовски		10
22.	41 ва Дивизија		37
23.	К.Митрев		
24.	Карпош		
25.	Витачево		
26.	СП Маркет	5	
	ВКУПНО:		

РЕОН IV Вторник и Петок

Ѓубрарка 8 м³

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Пане Џунов		33
2.	Игралиште Ваташа		
3.	12 Другари		55
4.	Данко Давков		43
5.	Перо Видев		13
6.	Диме Чекоров		43
7.	Страшо Пинџур дел		87
8.	4 ти Мај дел		15
9.	Блажо Ицев		15
10.	Ристо Ѓондев		31
11.	Ванчо Николески		6
12.	Даскал Камче		14
13.	Боро Ваташки		33
14.	В.Х.Јорданов		13
15.	Пане Мешков		12
16.	Ќиро Арсов		33
17.	Герасим Матаков		16
18.	Вано Гурев		14
19.	Ферчо Поп Ѓорѓиев		15
20.	Илчо Димов		16
21.	Ромска населба излез од Ваташа		10
22.	Брана Моклиште и Манастир	3	
23.	Воденицата	1	
24.	Силекс Паркинг	3	
	ВКУПНО:		

РЕОН III Понеделник и Четврток

Ѓубрарка 12 м³

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Пиринска		82
2.	Ѓоре Брушански		68
3.	4 ти Мај		40
4.	Задругарска		37
5.	16 ти Јуни		77
6.	Февруарски Поход		6
7.	14 ти Мај		44
8.	Неретва		14
9.	Полошка		24
10.	11 та Бригада		34
11.	Трибор		47
12.	Желковец		21
13.	Бегнишка		10
14.	Праведничка		28
15.	Моклишка		8
16.	Фуштани		21
17.			
	ВКУПНО:		

РЕОН V Вторник и Петок

Ѓубрарка 12 м³

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Силекс згради- Игралште Ваташа		70
2.	Слога		19
3.	Брушанска		44
4.	Стив Наумов		6
5.	Калница		55
6.	Клинска		40
7.	Лазо Асијата		47
8.	Шакалица		24
9.	Методија Џ. Џикот дел		92
10.	Бошко Буха		12
11.	Димче Мирчев		26
12.	Паркинг Силекс	3	

	ВКУПНО:		
--	----------------	--	--

РЕОН VII + РЕОН IX Понеделник и Четврток

Ѓубрарка 5 м3

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Божо Димов		49
2.	Мирче Ацев		20
3.	Партизанска дел		60
4.	Лазо Калешков		23
5.	Кочо Рацин		138
6.	Видео Смилевски		19
7.	Лазо Калешков		40
8.	Смаилица		31
9.	25 ти Мај		28
10.	Ѓуро Ѓаковиќ		29
11.	Достоевски		16
12.	Његош		7
13.	Коле Неделковски		20
14.	27 ми Март		80
15.	Вера Циривири Трена		19
16.	Сава Ковачевиќ		19
17.	Александрија		
	ВКУПНО:		

РЕОН VIII Вторник и Петок

Ѓубрарка 6 м3

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Домовица		13
2.	Ленинова		52
3.	Кирил и Методиј		18
4.	Иво Андриќ		24
5.	Бошавска		11
6.	Нов Белград		16
7.	Сремски Фронт		25
8.	Наќо Лазовски		15
9.	Диме Поцев		38
10.	Личка		14
11.	Домовица		13
12.	Владимир Назор		30
13.	Бигла		17
14.	Глигор Прличев		44
15.	Рајко Жинзифов		31
16.	Лазо Стојанов		

17.	К.Каракулев		
18.	Фруса Чедомирова		
19.	М.Димова		
20.	Киро Спанцов - дел		
	ВКУПНО:		

РЕОН XI Понеделник и Четврток

Ѓубрарка 8 м3

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Нас. Страшо Пинџур		
2.	Игман		172
3.	Косовска		15
4.	Втора Бригада		8
5.	Вишешница		32
6.	Скопска		19
7.	Даме Груев		25
8.	22 ри декември		22
9.	Дешка Тошева		21
10.	Пере Тошев		29
11.	Брегалничка		9
12.	9 ти Мај		13
13.	Ѓорѓи Сугаре		22
14.	Сутјеска		30
15.	Единство		17
16.	Ваташка		20
17.	Радњанска		19
18.	Уни Палас	1	
19.	Б.Крстиќ		14
20.	Борис Кидрич		35
21.	Горски Венец		10
22.	Пелагонија		16
23.	Раштани		14
24.	Питу Гули		12
25.	Партизанска-дел од Музичко до Максим Горки		15
26.	Охридска		14
27.	Орце Николов -до бул.Македонија		45
28.	Ѓоре Брушански-дел		30
	ВКУПНО:		

РЕОН XII Вторник и Петок

Ѓубрарка 8 м3

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Тоде Мајсторчев		19
2.	Радњанска		27
3.	Ваташка		16
4.	Единство		17
5.	Народни херои		19
6.	Преспа		39
7.	Авала		35
8.	Ѓорѓи Соколов дел		36
9.	Орце Ноколов		76
10.	Марена	20	
11.	Вардарска		46
12.	Доне Попов		88
13.			
14.			
15.			
	ВКУПНО:		

РЕОН X (ИНДУСТРИСКА ЗОНА) Среда

Ѓубрарка 16 м3

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Ваташа - Силекс	4	
2.	Таска	3	
3.	О.У.Тошо Велков Пепето	3	
4.	З.Ш.У.Ц. Ѓорче Петров	2	
5.	Шишка	13	
6.	Интернат	2	
7.	Е.М.У.Ц.Киро Спанцов-Брко	2	
8.	Сони	1	
9.	Печатница	3	
10.	ЈП Македонски Шуми	2	
11.	Школо-Глишиќ	2	
12.	Авторемонт	6	
13.	Метал Инвест	1	
14.	Сокара	1	
15.	Гиче Екстра	1	
16.	Деспина	1	
17.	Мепос	1	
18.	Да-Ки Конфекција	2	
19.	Флот Стакло	1	
20.	Велком Трејд	2	
21.	Поп –Мак Пилана	1	
22.	Бошист	1	
23.	Алијанс	5	
24.	Илино Пром	1	
25.	Слога	1	

26.	Јанаки Комерц	2	
27.	Пе -Пе -Ка	2	
28.	Бен.пумпа Макпетрол	2	
29.	Феро	1	
30.	Бен.пумпа Гала	2	
31.	Бошава	1	
32.	Кав-Комерц	2	
33.	Ми-Комерц	2	
34.	Сено	1	
35.	Илинденска	11	
	ВКУПНО:	88	

РЕОН X Среда

Ѓубрарка 12 м³

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Автоперална Турши	1	
2.	Дистрибуција	1	
3.	ЈП Комуналец	2	
4.	Ником	1	
5.	Амбалажа Кабран	1	
6.	Перо Милков	1	
7.	Тиквеш-круг	5	
8.	Ривел	1	
9.	Бензинска пумпа Макпетрол	2	
10.	Спортска сала Јасмин	2	
11.	Градба	2	
12.	Тиквеш-Управна зграда	2	
13.	Гробишта	1	
14.	Фени	20	
15.			
16.			
17.			
	ВКУПНО:		

ИЗНОС НА СМЕТ 3 та СМЕНА

Понеделник до Петок

Ѓубрарка 12 м³ 3 та смена

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Илинденска-Випром	4	
2.	Цано П. Ристов-пазар,Симбимед	4	
3.	Г.Д. над гимназија	2	
4.	Завод	1	
5.	П.Минов	1	
6.	Партизан	1	
7.	Кабловска	2	
8.	Киро Крстев-мост	1	
9.	Браќа Џунови	3	
10.	Браќа Џунови-Квин	1	
11.	М.В'чков	1	
12.	Парк полана	6	
13.	Накома	4	
14.	Слога	1	
15.	Рајна Соколова-Габер	3	
16.	Пионерска	5	
17.	Вишешница	2	
18.	Базен	1	
19.	М.Х.Јасмин	2	
20.	7 ми Септември	3	
ВКУПНО:			

Понеделник, Среда и Петок

Ѓубрарка 12 м³ 3 та смена

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Народен Фронт	5	
2.	Киро Крстев	6	
3.	Балканска	4	

Вторник и Четврток

Ѓубрарка 12 м³ 3 та смена

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
---------	----------	-----------------	----------------

1.	Зад Собрание	2	
----	--------------	---	--

РАЧНО 3 та смена

Ред Бр.	Улица	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Цано Поп Ристов		
2.	1 ви Мај		
3.	7 ми Септември		
4.	М.Х.Јасмин		
5.	Балканска		
6.	Миле В'чков		
7.	8 ми Март		
8.	Ресавска		
9.	Ило Костов		
10.	ЈНА		

Понеделник до Петок

Ѓубрарка 16 м3 3 та смена

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Илинденска-Астра	2	
2.	Илинденска-Лего	1	
3.	Илинденска-Лимба	2	
4.	Илинденска-Нат-Ком.	1	
5.	Илинденска-Буцо	2	
6.	Максим Горки	2	
7.	Кружен Тек	3	
8.	Моша Пијаде-Седмица	2	
9.	Кочо Рацин-Апидо	2	
10.	Кочо Рацин-Р.Милев	2	
11.	Ед. Кардељ-Металекс	3	
12.	Ед.Кардељ-В.Печков	2	
13.	Ед.Кардељ-Дијана	3	
14.	Ед.Кардељ-З.Ѓорчев	2	
15.	Ед.Кардељ-Б.Печков	2	
16.	Ед.Кардељ-Упр.за прих.	2	
17.	Гоце Делчев(М. Пијаде)	3	
18.	Клас	4	
19.	Сено	2	
20.	Блажо Алексов-сите	9	
21.	Д.А.Габерот-сите	6	
22.	Пела	1	
23.	Цветан Димов	3	
24.	Пано Мударов	1	
25.	Шишка	9	
	ВКУПНО:		

Понеделник,Среда и Петок

Ѓубрарка 16 м3

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
24.	Ѓорѓи Соколов	5	
25.	Отпад	1	
26.	Москва	1	
27.	Ривел	1	
ВКУПНО:			

Вторник и Четврток

Ѓубрарка 16 м3

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Тејфо	5	
2.	КТВ	5	
3.	Погранична Полиција	2	
4.	Безбедност	3	
5.	Гоце Делчев	1	
ВКУПНО:			

РАЧНО

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Пано Мударов		
2.	Максим Горки		
3.	Гоце Делчев		

Сабота од 20 часот

Ѓубрарка 12 м3

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Моша Пијаде-Безбедност	3	
2.	Илинденска-Астра	2	
3.	Илинденска - Лего	1	
4.	Илинденск -Лимба	3	
5.	Илинденска-Уни Банка	1	

6.	Максим Горки-Автомак.	2	
7.	Моша Пијаде-Седмица	2	
8.	Едвард Кардељ-Уни Палас	2	
9.	Булевар Македонија-Клуб 54	5	
10.	Едвард Кардељ-нов суд	2	
11.	Едвард Кардељ-Јата	2	
12.	Едвард Кардељ-Ика спорт	2	
13.	Кружен Тек	3	
14.	Едвард Кардељ-Металекс	2	
15.	Моша Пијаде-спој со Г.Делчев	3	
16.	Моша Пијаде-Сено	3	
17.	Гоце Делчев-Трикич	1	
18.	Гоце Делчев-Минас Комерц	1	
19.	Гоце Делчев - Трај-Дук	1	
20.	Гоце Делчев-Домит	1	
21.	Вељко Влаховиќ-КТВ	5	
22.	Цветан Димов-Тејфо	4	
23.	О.У.Гоце Делчев	2	
24.	Западен Булевар-Гиго Ком.	4	
25.	Западен Булевар-Клас	3	
26.	Кочо Рацин	4	
27.	Вардарска	2	
	ВКУПНО:	70	

Сабота од 20 часот

Ѓубрарка 8 м³

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Бела Ема	1	
2.	Спроти Тошо	1	
3.	Спроти Накома	1	
4.	Пред Белевци	1	
5.	До Шпико	1	
6.	СП Маркет	5	
7.	М.Х.Јасмин-под Гимназија	2	
8.	7 ми Септември	2	
9.	Спроти Полиција-1ви Мај	1	
10.	Браќа Џунови-кај ХаџиЈордан.	2	
11.	О.У.Страшо Пинџур	2	
12.	Завод за вработување	1	
13.	Партизан	1	
14.	Над Гимназија	1	
15.	Спроти бишињата	1	
16.	Цано Поп Ристов-Златна Рипка	1	
17.	Пазар	3	
18.	Пано Минов	1	
19.	Блажо Алексов-Дистрибуција	3	
20.	До Тутто	1	

21.	Р.Талијата	1	
22.	Илинденска-Випром	4	
23.	Гоце Делчев- Трај Дук	1	
24.	Социјална зграда	3	
25.	Ќиро Крстев-Кабловска	2	
26.	Ќиро Крстев-Мост	1	
27.	Александрија	1	
28.	Вишешница-Техника	2	
39.	Над Базен	1	
40.	Пела	1	
ВКУПНО:		50	

РАЧНО

Ред Бр.	Улица	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	7 ми Септември		
2.	М.Х.Јасмин		
3.	Гоце Делчев		

Недела

Ѓубрарка 16 м3

Ред Бр.	Локација	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Ваташа-кај трансформатор	3	
2.	Ваташа-Миле Мак	3	
3.	Ваташа 12 Другари	2	
4.	Ваташа кај Црквата	2	
5.	Спроти Силекс згради	5	
6.	Паркинг Силекс згради	3	
7.	Ул. Страшо Пинџур-пошта	1	
8.	Ул.С.Пинџур-втор триаголник	4	
9.	Слога	1	
10.	Випром	4	
11.	Астра-ул. Илинденска	2	
12.	Лего	1	
13.	Лимба	1	
14.	Нат-Комерц	1	
15.	М. Горки-Аутомакедонија	2	
16.	Буџо	2	
17.	Кружен Тек	3	
18.	Седмица	2	
19.	Спроти ОУ Г.Делчев	3	
20.	Илинденска Клуб 54	2	
21.	Маркет Дијана	3	
22.	Златко Ѓорчев	2	
23.	Блажо Печков	2	
24.	Ика Спорт	2	

25.	Металекс	3	
26.	Сено	2	
27.	Над Гимназија	2	
28.	Мито Хаџивасилев Јасмин	1	
29.	7 ми Септември	2	
30.	1 ви Мај	1	
31.	7 ми Септември-Завод	1	
32.	Браќа Џунови-портокал	2	
33.	Браќа Џунови-Ветеринарна Станица	1	
34.	Миле В'чков-Каровци	1	
35.	Браќа Џунови-Димо Тренчев	1	
36.	Ќиро Крстев-Мост	1	
37.	Ќиро Крстев-Кабловска	2	
38.	Д.А.Г. Страшо Пинџур	2	
39.	М.Џ.Џикот-Партизан	1	
40.	Шишка	1	
41.	Видео Смилевски-Пела	1	
42.	Блажо Алексов-Соц.зграда	3	
43.	29 ти Ноември	1	
	ВКУПНО:	85	

РАЧНО

Ред Бр.	Улица	Број на контеј.	Број на домаќ.
1.	Мито Хаџивасилев Јасмин		
2.	ЈНА		
3.	7 ми Септември		

Оваа Програма е од променлив карактер, со можност за нејзино дополнување, измена или допрецизирање, согласно потребите на граѓаните, согледувањата на надлежните служби во Општината, службите на давателите на услугата или позитивните законски измени во периодот на реализација на Програмата за управување со отпад.

За вршење на работите со управување со отпадот Општина Кавадарци донесува Годишна Програма, која содржи: вид и обем на работите што треба да се извршат, временски рокови и динамика за извршување на работите, како и начинот на реализација на истите.

Службените лица надлежни за извршување на оваа Програма, како пренесена надлежност со Одлуката за комунален ред, како и службите во Општина Кавадарци, се должни навремено и ефикасно да превземат мерки за реализација на Програмата за управување со отпад, согласно Законот со управување со отпад, Законот за животна средина и Одлуката за комунален ред на Општина Кавадарци.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Кавадарци.

Бр.07 – 873/6
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2014 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2014 година, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/7
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа(“Сл.весник на РМ” бр.5/2002), а во врска со член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање и член 24-а („Сл. весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09,124/10,18/2011, 144/12,55/13, 163/13) и член 82 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Кавадарци(“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

П Р О Г Р А М А

за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2014 година

Во Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2014 година (“Службен Гласник на Општина Кавадарци” бр.10/2013 бр.) се врши следната измена :

Во Глава IV. Урбанистички планови финансирани од правни и физички лица , после точка 39 се додава нова точка 40 која гласи:

„ДУП за дел од УБ 15К „Коњнски дупки-Галишка,, Општина кавадарци
Површина на опфат - 1,0974 ха
Граници на опфат - југ: пристапна улица, КП 14481 КО Кавадарци
- исток: ул „ Галишка,,
- север: ул,,Ресавска,,
- запад: Западен булевар
Намена - А1 - домување во станбени куќи,,

Член 2

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/7
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат за објекти надвор од планскиот опфат

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат за објекти надвор од планскиот опфат, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/8
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ”бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци”бр.8/05), а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.весник на РМ”бр. 23/11,54/11 и 155/12), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А

За утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат, со што ќе се изврши документирање на состојбата која е утврдена на лице место, за следните барања:

1. **Барање бр.14-3184 Диме Тодоров од бул. Кочо Рацин бр.4/5, Кавадарци**
- станбен и помошен објект изграден на КП бр.250 КО Праведник на м.в.Бошковица
(надвор од опфатот, нема УП документација)
2. **Барање бр. 14-114 Ристо Милачев од ул. Даскал Камче бр.6 Ваташа, Кавадарци**
- викенд куќа изграден на КП бр.568 КО Брушани на м.в.Грнчаровец
(надвор од опфатот, нема УП документација)
3. **Барање бр. 14-90 Богев Трајче ул. Орце Николов бр.44 од Кавадарци**
- викенд куќа изграден на КП бр.553 КО Брушани на м.в.Рамниште
(надвор од опфатот, нема УП документација)
4. **Барање бр. 14-1047 Ванѓел Фуштиќ бул. Октомвриска Револуција бр.4-2/20 од Скопје**
- станбен и помошен објект изграден на КП бр.467 КО Брушани на м.в.Црните Камења во с.Брушани
(надвор од опфатот, нема УП документација)
5. **Барање бр. 14-1882 Трајко Макревски ул. Крушевска бр.2 од Кавадарци**

- станбен и помошен објект изграден на КП бр.7317/4 и КП бр.7317/3 КО Брушани на м.в.Бели камења во Кавадарци
(надвор од опфатот, нема УП документација)

- 6. Барање бр. 14-317 Емилија Стојанова ул. Киро Крстев бр.63 од Кавадарци
- станбен објект изграден на КП бр.528 КО Чемерско на м.в.Локвичките
(надвор од опфатот, нема УП документација)

- 7. Барање бр. 14-1612 Орде Тодороски ул.“Богомолски Поход” бр.19а од Скопје
- викенд куќа изграден на КП бр.429/2 КО Брушани на м.в.Маркова Круша
(надвор од опфатот, нема УП документација)

- 8. Барање бр. 14-528 Киро и Љубица Спанџеви ул.“Моша Пијаде” бр.6/1-19 од Кавадарци
- викенд куќа изграден на КП бр.61 и КП бр. 58 КО Драдња на м.в.Голеш
(надвор од опфатот, нема УП документација)

- 9. Барање бр. 14-3529 Шемов Киро ул.“Фердо Росомански” бр.2/4 од Кавадарци
- викенд куќа изграден на КП бр.61 КО Драдња на м.в.Голеш
(надвор од опфатот, нема УП документација)

- 10. Барање бр. 14-4144 Стоиман Поповски од ул. Јане Сандански бр.76-6 Скопје - викенд куќа изграден на КП бр.61 КО Брушани на м.в.Рамниште
(надвор од опфатот, нема УП документација)

- 11. Барање бр. 14-1806 Ангел Серенаков од ул. Диме Чекоров бр.11 с.Ваташа – станбен објект изграден на КП бр.3140 КО Ваташа на м.в.Моклиште
(надвор од опфатот, нема УП документација)

12. Барање бр. 14-2189 Трајче Шемов од ул. Страшо Пинџур бр.11 Кавадарци – станбен објект изграден на КП бр.378/1 КО Брушани на м.в.Страната
(надвор од опфатот, нема УП документација)
13. Барање бр. 14-1117 Васил Грозданов од ул. Киро Каракулев бр.2 Кавадарци – станбен објект изграден на КП бр.378/1 КО Брушани на м.в.Страната
(надвор од опфатот, нема УП документација)
14. Барање 14-381 Томе Зимбаков од ул.”Баница” бр.19 Скопје
Станбен и помошен објект-викенд куќа на КП бр.24/1 КО Драдња на м.в. Голема Страна
15. Барање бр. 14-1753 Димче Петровски од ул.”Брушанска” бр.41 Кавадарци
-викенд куќа на КП бр.452 КО Брушани на м.в.Село
16. Барање бр. 14-4832 Вано Шиков од ул.”Бел Камен” бр.11 Кавадарци– викенд куќа изграден на КП бр.467 КО Брушани на м.в.Црните Камења
17. Барање бр. 14- 1677 Сашко Николов од ул.” Лазо Асијата” бр.22 Кавадарци – викенд куќа изграден на КП бр.378 КО Брушани на м.в.Страната
18. Барање бр. 14-2915 Љупчо Младенов од ул.” Преспа” бр.7 Кавадарци – викенд куќа изграден на КП бр.378 КО Брушани на м.в.Страната
19. Барање бр. 14-1994 Зоран Јованчев од ул.” Ѓорѓи Соколов Соко” бр.10 Кавадарци за утврдување на правен статус на бесправен објект – викенд куќа изграден на КП бр.548 КО Брушани на м.в.Рамниште
20. Барање бр. 14-189 Љупчо Ристов од ул.” Гоце Делчев” бр.46 Кавадарци – викенд куќа изграден на КП бр.548 КО Брушани на м.в.Рамниште
21. Барање бр. 14-3797 Талка Камчева од ул.” 4-ти Јули” бр.23 Кавадарци – викенд куќа изграден на КП бр.568 КО Брушани на м.в.Грнчаровец

22. Барање бр. 14-644 Јован Манев од ул.” Пиринска” бр.47
Кавадарци – викенд куќа изграден на КП бр.568 КО
Брушани на м.в.Грнчаровец

23. Барање бр. 14-2843 Благоје Митрев од ул.” Гоце Делчев”
бр.69/2-5 Кавадарци
– викенд куќа изграден на КП бр.378/1 КО Брушани на
м.в.Страната

24. Барање бр. 14-3920 Александар Кичев од ул. Скопска бр.7
од Кавадарци – Г2-деловен простор (куќичка за колска
вага) на КП бр.1248/1 во КО Ресава на м.в. Падини

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/8
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од
Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци”
бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за примање и давање на трајно
користење на движни ствари по проект
“Звезди на светската книжевност,,

1. **СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за примање и давање на трајно
користење на движни ствари по проект “Звезди на светската
книжевност,, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци
одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/9
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/2002) а во врска со член 3 став 1 точка 4 и член 6 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности (“Сл.весник на РМ” бр.47/06, 86/08, 51/2011), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци” бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А

За примање и давање на трајно користење на движни ствари по Проектот “Свезди на светската книжевност”

Член 1

Со оваа Одлука Општина Кавадарци - Локална самоуправа прима на трајно користење движни ствари од Министерството за култура, согласно Одлуката на Влада на Република Македонија за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци бр.42-1094/36 од 30.01.2014 година, и тоа :

Реден бр.	Наслов на книга и автор	Издавач	ИСБН	Количина
1.	АВТОР:Непознат ДЕЛО:СТАРА ЕГИПЕТСКА КНИЖЕВНОСТ	АРС-ТРИ	978-608-229- 694-4	1
2.	АВТОР: Непознат ДЕЛО:ИЛЈАДА И ЕДНА НОЌ том 1	МАГОР	978-608-223- 261-4	1
3.	АВТОР: Непознат ДЕЛО:ИЛЈАДА И ЕДНА НОЌ том 2	МАГОР	978-608-223- 292-8	1
4.	АВТОР:Франсоа Вијон ДЕЛО:ПОЕЗИЈА	АРС-ТРИ	978-608-230- 207-2 978-608-229- 474-2	1
5.	АВТОР:Џон Дон ДЕЛО:ИЗБРАНИ ДЕЛА	КСЦ	978-608-4721- 08-6 978-608-205- 229-8	1
6.	АВТОР:Вилијам Блејк ДЕЛО:ИЗБРАНИ ДЕЛА	МАГОР	978-608-223- 277-5	1
7.	АВТОР:Фридрих Хелдерлин ДЕЛО:ИЗБРАНИ ДЕЛА	КСЦ	978-608-4721- 17-8 978-608-205- 246-5	1
8.	АВТОР:Чехов ДЕЛО:НОВЕЛИ	МАГОР	978-608-223- 293-5	1
9.	АВТОР:Џакомо Леопарди		978-608-230-	1

	ДЕЛО:ЛИРИКА ИЗБОР	АРС-ТРИ	215-7 978-608-229-481-0	
10.	АВТОР:Артур Рембо ДЕЛО:ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-266-9	1
11.	АВТОР:Артур Шницлер ДЕЛО:НОВЕЛИ	МАГОР	978-608-223-273-7	1
12.	АВТОР:Емили Дикинсон ДЕЛО:ПОЕЗИЈА	АРС-ТРИ	978-608-230-188-4	1
13.	АВТОР:Ирвинг, О хенри ДЕЛО:РАСКАЗИ	КСЦ	978-608-4721-22-2 978-608-205-251-9	1
14.	АВТОР:Фернардо Песоа ДЕЛО:ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-290-4	1
15.	АВТОР:Борхес ДЕЛО:РАСКАЗИ	КСЦ	978-608-4721-11-6 978-608-205-240-3	1
16	АВТОР:Винстан Хју Одн ДЕЛО:ЕСЕИ	КСЦ	978-608-4721-05-5 978-608-205-226-7	1
17	АВТОР:Рејмонд Карвер ДЕЛО:КАТЕДРАЛА И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС-ТРИ	978-608-230-203-4 978-608-229-498-8	1
18	АВТОР:Бохумил Храбал ДЕЛО:СТРОГО КОНТРОЛИРАНИ ВОЗОВИ	АРС-ТРИ	978-608-230-182-2 978-608-229-501-5 978-608-4694-80-9	1
19	АВТОР:Јухио Мишима ДЕЛО:ЗЛАТНИОТ ПАВИЛЈОН	КСЦ	978-608-4694-80-9 978-608-205-205-2	1
20	АВТОР:Гарцилазо, Алдана, Херера ДЕЛО:АНТОЛОГИЈА НА ШПАНСКАТА ПОЕЗИЈА НА РЕНЕСАНСАТА И БАРОКОТ	АРС-ТРИ	978-608-230-190-7 978-608-229-504-6	1
21	АВТОР:Лао Це, Чуанг Це и Конфучиј ДЕЛО:ТАО ТЕ КНИГ	АРС-ТРИ	978-608-230-207-2 978-608-229-472-8	1
22	АВТОР:Непознат ДЕЛО:ЗЕН ПРИКАЗНИ	МАГОР	978-608-230-172-3	1

23	АВТОР:Жан Расин ДЕЛО:ДРАМИ	АРС-ТРИ	978-608-230-199-0 978-608-229-597-8	1
24	АВТОР:Џакомо Казанова ДЕЛО:МЕМОАРИ ИЗБОР	МАГОР	978-608-223-314-7	1
25	АВТОР:Ги Де Мопасан ДЕЛО:РАСКАЗИ	МАГОР	978-608-223-258-4	1
26	АВТОР:Лермонтов ДЕЛО:ПОЕЗИЈА ИЗБОР	МАГОР	978-608-223-310-9	1
27	АВТОР:Ф.М.Достоевски ДЕЛО:БЕДНИ ЛУЃЕ, ЗАПИСИ ОД ПОДЗЕМЈЕТО, КРОТКА	АРС-ТРИ	978-608-230-211-9 978-608-229-479-7	1
28	АВТОР:Чехов ДЕЛО:РАСКАЗИ	АРС-ТРИ	978-608-230-200-3	1
29	АВТОР:Франц Прешерн ДЕЛО:ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-266-9	1
30	АВТОР:Пол Клодел ДЕЛО:ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-316-1	1
31	АВТОР: Пол Валери ДЕЛО:ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-304-8	1
32	АВТОР: Пол Елијар ДЕЛО:ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-268-3	1
33	АВТОР: Фарнц Кафка ДЕЛО:РАСКАЗИ	КСЦ	978-608-4721-09-3 978-608-205-238-0	1
34	АВТОР:Т.С.Елиот ДЕЛО:ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-264-5	1
35	АВТОР:Ребека Вест ДЕЛО:ЦРНО ЈАГНЕ И СИВ СОКОЛ	АРС-ТРИ	978-608-230-202-7 978-608-229-489-6	1
36	АВТОР:Блок, Хлебников ДЕЛО:ПОЕЗИЈА	КСЦ	978-608-4721-20-8 978-608-205-249-6	1
37	АВТОР:Ана Ахметова, Марина Цветаева ДЕЛО:ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС-ТРИ	978-608-230-183-9 978-608-229-599-2	1

38	АВТОР:Осип Менелштам ДЕЛО:ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС-ТРИ	978-608-230-174-7 978-608-229-490-2	1
39	АВТОР:Мачадо, Хименес, Алберти ДЕЛО:ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС-ТРИ	978-608-230-181-5 978-608-229-491-9	1
40	АВТОР:Лорка ДЕЛО:ИЗБРАНИ ДЕЛА	АРС-ТРИ	978-608-230-180-8 978-608-229-492-6	1
41	АВТОР:Карел Чапек ДЕЛО:РАСКАЗИ	АРС-ТРИ	978-608-230-208-9 978-608-229-494-0	1
42	АВТОР:Милош Црњански ДЕЛО:ДНЕВНИКОТ НА ЧАРНОЕВИЌ	МАГОР	978-608-223-309-3	1
43	АВТОР:Дарио, Вањехо, Борхес, Неруда, Гиљен, Пас и Мистрал ДЕЛО:СЕДУМ ХИСПАНОАМЕРИКАНСКИ ПОЕТИ	АРС-ТРИ	978-608-230-213-3 978-608-229-500-8	1
44	АВТОР:Милош, Шимборска, Хербрт ДЕЛО:ПОЕЗИЈА	КСЦ	978-608-4721-00-0 978-608-205-225-0	1
45	АВТОР:Данил Хармс ДЕЛО:ПОЕЗИЈА, КРАТКА ПРОЗА	АРС-ТРИ	978-608-230-185-3 978-608-229-506-0	1
46	АВТОР:Иван Гончаров ДЕЛО:ОБЛАМОВ	ТРИ	978-608-230-045-0 978-608-229-531-2	1
47	АВТОР:Лопе де Вега ДЕЛО:ФУЕНТЕ ОВЕХУНА	ТРИ	978-608-230-225-5 978-608-229-693-7	1
48	АВТОР:Непознат ДЕЛО:ЕГИПЕТСКА КНИГА НА МРТВИТЕ	ТРИ	978-608-230-205-8 978-608-229-588-6	1
49	АВТОР:Николо Макијавели ДЕЛО:МАНДРАГОЛА; ВЛАДАТЕЛ	ТРИ	978-608-230-212-6 978-608-229-698-2	1
50	АВТОР:Вилијам Текери ДЕЛО:ПАНАЃУР НА СУЕТАТА	ТРИ	978-608-230-214-0 978-608-229-	1

			587-9	
51	АВТОР:Бенвенуто Челини ДЕЛО:МОЈОТ ЖИВОТ	ТРИ	978-608-230-192-1 978-608-229-591-6	1
52	АВТОР:Мацуо Башо ДЕЛО:ХАИКУ, ТЕСНА ПАТЕКА, ОТАДЕ РИДОВИТЕ	ТРИ	978-608-230-186-0 978-608-229-594-7	1
53	АВТОР:Аристофан ДЕЛО:КОМЕДИИ (ЖАБИ, ОБЛАЦИ, ПТИЦИ, ЛИСИСТРАТА)	ТРИ	978-608-230-220-1 978-608-229-691-3	1
54	АВТОР:Алексадро Манџони ДЕЛО:СВРШЕНИЦИ	ТРИ	978-608-230-198-3 978-608-229-596-1	1
55	АВТОР:Мигуел де Унамуно ДЕЛО:ТРАГИЧНО ЧУВСТВУВАЊЕ НА ЖИВОТОТ	ТРИ	978-608-230-187-7 978-608-229-595-4	1
56	АВТОР:Емануел Сведенборг ДЕЛО:НЕБО И ПЕКОЛ	ТРИ	978-608-230-219-5 978-608-229-697-5	1
57	АВТОР:Фернандо де Рохас ДЕЛО:ЧЕЛЕСТИНА	ТРИ	978-608-230-218-8 978-608-229-696-8	1
58	АВТОР:Марк Твен ДЕЛО:ДОЖИВУВАЊАТА НА ХАКЛБЕРИ ФИН	ТРИ	978-608-230-217-1 978-608-229-695-1	1
59	АВТОР:Карло Голдони ДЕЛО:МИРАНДОЛИНА	ТРИ	978-608-230201-0 978-608-229-699-9	1
60	АВТОР:Џорџ Елиот ДЕЛО:МИДЛМАРЧ том 1	МАГОР	978-608-223-305-5	1
61	АВТОР: Џорџ Елиот ДЕЛО:МИДЛМАРЧ том 2	МАГОР	978-608-223-306-2	1
62	АВТОР:Томас Харди ДЕЛО:ТЕСА ОД Д'АРБЕРВИЛОВИ	МАГОР	978-608-223-307-9	1
63	АВТОР:Бертолд Брехт ДЕЛО:МАЈКА ХРАБРОСТ И НЕЈЗИНИТЕ ДЕЦА, ОПЕРА ЗА ТРИ ГРОША	МАГОР	978-608-223-249-2	1
64	АВТОР:Итало Калвино ДЕЛО:ЗАМОК НА			1

	ВКРСТЕНИ СУДБИНИ; НЕВИДЛИВИ ГАДОВИ	МАГОР	978-608-223- 289-8	
65	АВТОР:Петер Акројт ДЕЛО:АНГЛИСКА МУЗИКА	МАГОР	978-608-223- 276-8	1
66	АВТОР:Харпер Ли ДЕЛО:ДА СЕ УБИЕ ПТИЦАТА ПОДБИВНИЦА	МАГОР	978-608-223- 259-1	1
67	АВТОР:Роберт Музил ДЕЛО:НЕЗГОДИТЕ НА ПИТОМЕЦОТ ТЕРЛЕС; СОЕДИНУВАЊА	МАГОР	978-608-223- 288-1	1
68	АВТОР:Алберто Моравија ДЕЛО:ЧОЧОРА	МАГОР	978-608-223- 311-6	1
69	АВТОР:Џ.М.Куци ДЕЛО:СРАМОТА	МАГОР	978-608-223- 294-2	1
70	АВТОР:Макс Фриш ДЕЛО:ХОМО ФАБЕР	МАГОР	978-608-223- 301-7	1
71	АВТОР:Сен-Џон Перс ДЕЛО:ВЕТРОВИ	КСЦ	978-608-4721- 31-4 978-9989-55- 393-6 978-608-205- 260-1	1
72	АВТОР:Ежен Јонеско ДЕЛО:ПРОТИВОТРОВИ („ИСПРЕКИНАТА ПОТРАГА“)	КСЦ	978-608-4721- 28-4 978-9989-55- 393-6 978-608-205- 257-1	1
73	АВТОР:Хенри кисинџер ДЕЛО:ВО БЕЛАТА КУКА 1	КСЦ	978-608-4721- 30-7 978-9989-55- 395-0 978-608-205- 259-5	1
74	АВТОР:Емил Зола ДЕЛО:ЖЕРМИНАЛ	КСЦ	978-608-4721- 29-1 978-9989-55- 394-3 978-608-205- 258-8	1
75	АВТОР:Алфонс Доде ДЕЛО: ПИСМА ОД МОЈАТА ВОДЕНИЦА	КСЦ	978-608-4721- 27-7 978-9989-55- 392-9 978-608-205- 256-4	1
76	АВТОР:Винсент Ван Гог ДЕЛО:ПИСМА ДО ТЕО	КСЦ	978-608-4721- 38-3 978-9989-55- 401-8	1

			978-608-205-267-0	
77	АВТОР:Едгард Алан По ДЕЛО:АВАНТУРИТЕ НА АРТУР ГОРДОН ПИМ; ФИЛОЗОФИЈА НА КОМПОЗИЦИЈАТА	КСЦ	978-608-4721-10-9 978-9989-55-379-0 978-608-205-239-7	1
78	АВТОР: Алфред Жари ДЕЛО:КРАЛОТ ИБИ	КСЦ	978-608-4721-12-3 978-9989-55-380-6 978-608-205-241-0	1
79	АВТОР:Хенри Џејмс ДЕЛО:ЕВРОПЈАНИ	КСЦ	978-608-4721-26-0 978-9989-55-391-2 978-608-205-255-7	1
80	АВТОР:Хенри Кисинџер ДЕЛО: ВО БЕЛАТА КУЌА 2	КСЦ	978-608-4721-39-0 978-9989-55-402-5 978-608-205-268-7	1
81	АВТОР:Стендал ДЕЛО:ПАРМСКИ КАРТУЗИЈАНСКИ МАНАСТИР	КСЦ	978-608-4721-37-6 978-9989-55-400-1 978-608-205-266-3	1
82	АВТОР:Матео марија Боиардо ДЕЛО:ВЉУБЕНИОТ ОРЛАНДО	КСЦ	978-608-4721-23-9 978-9989-55-388-2 978-608-205-252-6	1
83	АВТОР:Рене франсоа де Шатобријан ДЕЛО:АТАЛА; РЕНЕ	КСЦ	978-608-4721-06-2 978-9989-55-377-6 978-608-205-227-4	1
84	АВТОР:Луј Арагон ДЕЛО:АВАНТУРИТЕ НА ТЕЛЕМАХ	КСЦ	978-608-4721-16 978-9989-55-384-4 978-608-205-245-8	1
85	АВТОР:Штефан Цвајг ДЕЛО:ВЧЕРАШНИОТ СВЕТ	КСЦ	978-608-4721-34-5 978-9989-55-	1

			398-1 978-608-205- 263-2	
86	АВТОР:Џемс Џојс ДЕЛО:Улис том 2	КСЦ	978-608-4721- 32-1 978-9989-55- 397-4 978-608-205- 261-8	1
87	АВТОР:Албер Ками ДЕЛО:СТРАНЕЦ; МИТОТ ЗА СИЗИФ	КСЦ	978-608-4721- 14-7 978-9989-55- 382-0 978-608-205- 243-4	1
88	АВТОР:Џон Штајнбек ДЕЛО:ПАТУВАЊАТА СО ЧАРЛИ	КСЦ	978-608-4721- 13-0 978-9989-55- 381-3 978-608-205- 242-7	1
89	АВТОР:Артур Милер ДЕЛО:ДРАМИ (СИТЕ МОИ СИНОВИ, СМРТТА НА ТРГОВСКИ ПАТНИК, ПОГЛЕД ОД МОСТОТ)	КСЦ	978-608-4721- 19-2 978-9989-55- 386-8 978-608-205- 248-9	1
90	АВТОР:Ирене Немировски ДЕЛО:ФРАНЦУСКА СУИТА	КСЦ	978-608-4721- 07-9 978-9989-55- 378-3 978-608-205- 228-1	1
91	АВТОР:Људмила Улицкаја ДЕЛО:СЛУЧАЈОТ КУКОЦКИ	КСЦ	978-608-4721- 24-6 978-9989-55- 389-9 978-608-205- 253-3	1
92	АВТОР:Агусто Роа Бастос ДЕЛО:ЈАС, ВРХОВНИОТ	КСЦ	978-608-4721- 41-3 978-9989-55- 403-2 978-608-205- 269-4	1
93	АВТОР:Шарл де Гол ДЕЛО:ВОЕНИ СЕЌАВАЊА 1	КСЦ	978-608-4721- 21-5 978-9989-55- 387-5 978-608-205- 250-2	1
94	АВТОР:Марк Шагал ДЕЛО:МОЈОТ ЖИВОТ	КСЦ	978-608-4694- 95-3 978-9989-55-	1

			374-5 978-608-205- 220-5	
95	АВТОР:Хенри Милер ДЕЛО:РАКОВИОТ НАПОРЕДНИК	КСЦ	978-608-4721- 15-4 978-9989-55- 383-7 978-608-205- 244-1	1
96	АВТОР:Антони Бурџис ДЕЛО:ПЕКОЛЕН ПОРТОКОЛ	КСЦ	978-608-4694- 99-1 978-9989-55- 376-9 978-608-205- 224-3	1
97	АВТОР:Шарл де Гол ДЕЛО:ВОЕНИ СЕЌАВАЊА 2	КСЦ	978-608-4721- 25-3 978-9989-55- 390-5 978-608-205- 254-0	1
98	АВТОР:Ернест Хемингвеј ДЕЛО:ЗБОГУМ ОРУЖЈЕ	КСЦ	978-608-4721- 36-9 978-9989-55- 399-8 978-608-205- 265-6	1
99	АВТОР:Филип Рот ДЕЛО:АМЕРИКАНСКА ПАСТОРАЛА	КСЦ	978-608-4721- 18-5 978-9989-55- 385-1 978-608-205- 247-2	1
100	АВТОР:Хенрик Сјенкевич ДЕЛО:QUO VADIS	АРС СТУДИО	978-608-229- 589-3 978-608-230- 170-9	1
101	АВТОР:Марсел Пруст ДЕЛО:ВО ПОТРАГА ПО ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ 1 (НАКЈА СВАН: - КОМБРЕ; ЕДНА СВАНОВА ЉУБОВ)	АРС СТУДИО	978-608-229- 528-2 978-608-230- 153-2	1
102	АВТОР:Марсел Пруст ДЕЛО:ВО ПОТРАГА ПО ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ 2 (во сенката на расцутените девојки)	АРС СТУДИО	978-608-229- 586-2 978-608-230- 206-5	1
103	АВТОР:Џорџ Бернард Шо ДЕЛО:КАНДИДА; СВЕТА ЈОВАНА; ПИГМАЛИОН	АРС СТУДИО	978-608-229- 656-2	1
104	АВТОР:Томас Ман ДЕЛО:БУДЕНБРОКОВИ ТОМ1	АРС СТУДИО	978-608-229- 654-8	1
105	АВТОР:Томас Ман			1

	ДЕЛО:БУДЕНБРОКОВИ ТОМ2	АРС СТУДИО	978-608-229- 655-5	
106	АВТОР:Гинтер Грас ДЕЛО:ЛИМЕНИОТ БАРАБАН том 1	АРС СТУДИО	978-608-229- 598-5 978-608-230- 184-6	1
107	АВТОР:Гингер Грас ДЕЛО:ЛИМЕНИОТ БАРАБАН том 2	АРС СТУДИО	978-608-229- 590-9 978-608-230- 204-1	1
108	АВТОР:Александар Солжењичин ДЕЛО:АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 2	АРС СТУДИО	978-608-229- 592-3 978-608-230- 196-9	1
109	АВТОР:Александар Солжењичин ДЕЛО:АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 3	АРС СТУДИО	978-608-229- 593-0 978-608-230- 197-6	1
110	КНИГА АВТОР:Џејн Остин ДЕЛО:ГОРДОСТ И ПРЕДРАСУДА	АРС СТУДИО	978-608-229- 650-0	1
111	АВТОР:Марио Варгас Љоса ДЕЛО:РАЗГОВОР ВО КАТЕДРАЛАТА	АРС СТУДИО	978-608-229- 461-2 978-608-230- 148-8	1
112	АВТОР:Милош Црњански ДЕЛО:СЕЛИДБИ (прва книга)	АРС СТУДИО	978-608-229- 657-9	1
113	АВТОР:Данте Алигери ДЕЛО:БОЖЕСТВЕНА КОМЕДИЈА	АРС СТУДИО	978-608-229- 653-1	1
114	АВТОР:Непознат ДЕЛО:ПЕСНА ЗА КРАЛОТ НАЛ	АРС СТУДИО	978-608-229- 692-0 978-608-230- 221-8	1
115	АВТОР:Џунчиро Танизаки ДЕЛО:СЕСТРИТЕ МАКИОКА	АРС СТУДИО	978-608-229- 651-7	1
116	АВТОР:Џунчиро Танизаки ДЕЛО:СЕСТРИТЕ МАКИОКА	АРС СТУДИО	978-608-229- 658-6	1
117	АВТОР:Мирослав Крлежа ДЕЛО:ВРАЌАЊЕТО НА ФИЛИП ЛАТИНОВИЌ	АРС СТУДИО	978-608-229- 659-3	1
118	АВТОР:Алекс Хејли ДЕЛО:КОРЕНИ	АРС СТУДИО	978-608-229- 660-9	1
119	АВТОР:Непознат ДЕЛО:СТАРА ХЕБРЕЈСКА	АРС	978-608-229-	1

	КНИЖЕВНОСТ I (книга за Јов, Псалми Давидови)	СТУДИО	652-4	
--	---	--------	-------	--

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа Одлука Општина Кавадарци ги дава на трајно користење без надомест на Јавна Општинска Установа Библиотека "Феткин" Кавадарци.

Член 3

Со оваа Одлука се овластува Градоначалникот да склучи Договор со Јавна Општинска Установа Библиотека "Феткин" Кавадарци за примопредавање на движните ствари од член 1 .

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кавадарци".

Бр.07 – 873/9
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ" бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци" бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари по проект "Печатење на публикации со прилог ЦД за документирани филмови - Македонски искушенија

1. **СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за примање и давање на трајно користење на движни ствари по проект "Печатење на публикации со прилог ЦД за документирани филмови -Македонски искушенија, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина".

Бр.08-1096/10
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002) а во врска со член 3 став 1 точка 4 и член 6 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности (“Сл.весник на РМ” бр.47/06, 86/08, 51/2011), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А

за примање и давање на трајно користење на движни ствари по Проект “Печатење на публикации со прилог ЦД за документирани филмови-Македонски искушенија

Член1

Со оваа Одлука Општина Кавадарци - Локална самоуправа прима на трајно користење движни ствари од Министерството за култура , согласно Одлуката на Влада на Република Македонија за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци бр.42-1110/40 од 30.01.2014 година, и тоа :

Реден бр.	Нслов на книга и автор	Издавач	ИСБН	Количина
1.	АВТОР:Димитар Љоровски, Теон Џинго, Катерина Мирчевска, Никола Жежов ДЕЛО: ЕДЕН БЕК ПРОГОНСТВО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-14-2	1
2.	АВТОР:Никола Жежов, Виолета Ачкоска, Зоран Тодоровски, Мирјана Нинчовска ДЕЛО:ЖРТВИ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-17-3	1
3.	АВТОР:Никола Жежов ДЕЛО:ТОДОР АЛЕКСОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-21-0	1
4.	АВТОР:Зоран Тодоровски ДЕЛО:ХРИСТО ТАТАРЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-20-3	1
5.	АВТОР:Зоран Тодоровски ДЕЛО:МЕТОДИЈА ШАТАРОВ-ШАРЛО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-18-0	1
6.	АВТОР:Мирјана Нинчовска ДЕЛО:ЈАНЕ САНДАНСКИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-16-6	1
7.	АВТОР:Никола Жежов ДЕЛО:ПАВЕЛ ШАТЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-22-7	1
8.	АВТОР:Виолета Ачковска	АРСЛАМИНА	978-608-	1

	ДЕЛО:КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ		4544-23-4	
9.	АВТОР:Владо Поповски, Михајло Миновски, Блаже Ристовски ДЕЛО:МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 1)	АРСЛАМИНА	978-608- 4544-24-1	1
	АВТОР:Михајло Миновски, Блаже Ристовски, Мирјана Нинчовска Даринка Петревска, Тодор Чепреганов ДЕЛО:МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 2)	АРСЛАМИНА	978-608- 4544-25-8	1
	АВТОР: Зоран Тодоровски, Блаже Ристовски, Даринка Петревска, Тодор Чепреганов ДЕЛО:МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 3)	АРСЛАМИНА	978-608- 4544-26-5	1
	АВТОР:Даринка Петревска, Тодор Чепреганов, Виолета Ачковска, Никола Жежов ДЕЛО:МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 4)	АРСЛАМИНА	978-608- 4544-27-2	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа Одлука Општина Кавадарци ги дава на трајно користење без надомест на Јавна Општинска Установа Библиотека”Феткин” Кавадарци.

Член 3

Со оваа Одлука се овластува Градоначалникот да склучи Договор со Јавна Општинска Установа Библиотека”Феткин” Кавадарци за примопредавање на движните ствари од член 1 .

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/10
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари по проект “Превод на литературни дела на добитници на Нобелова награда за литература

1. **СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за примање и давање на трајно користење на движни ствари по проект “Превод на литературни дела на добитници на Нобелова награда за литература,, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/11
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002) а во врска со член 3 став 1 точка 4 и член 6 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности (“Сл.весник на РМ” бр.47/06, 86/08, 51/2011), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

ОДЛУКА

за примање и давање на трајно користење на движни ствари по Проектот “Превод на литературни дела на добитници на Нобелова награда за литература”

Член1

Со оваа Одлука Општина Кавадарци - Локална самоуправа прима на трајно користење движни ствари од Министерството за култура , согласно Одлуката на Влада на Република Македонија за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци бр.41-9989/29-13 од 08.01.2014 година, и тоа :

Ред. Бр	Носител на книга и автор	Издавач	Томови	ИСБН	Количина
1.	АВТОР; Хенрих Синкјевич ДЕЛО QUO VADIS	ТРИ	1	978-608-230-104-4	3
2.	АВТОР; Радјрд Киплинг ДЕЛО; КНИГА НА ЏУНГЛАТА	КСЦ	2	978-608-4694-33-5	3
3.	АВТОР;:Кнут Хумсун; ДЕЛО; МИСТЕРИИ	Магор	1	978-608-223-162-4	3
4.	АВТОР: Анатоли Франс	КСЦ	1	978-608- 4694-30-4	3

	ДЕЛО; ОСТРОВОТ НА ПИНГВИНИТЕ				
5.	АВАТОР: Владислав Ст. ремјонд ДЕЛО; СЕЛАНИ	КСЦ	2	978-608-4694-64-9 (ТОМ)	3 3
6.	АВТОР: Анри Луи Бергсон ДЕЛО: МАТЕРИЈА И МЕМОРАИЈА	Магор	1	978-608-223-120-4	3
7.	АВТОР: Томас Ман ДЕЛО: ЛОТА ВО ВАЈМАР	Магор	1	978-608-223-220-1	3
8.	АВТОР: Синклер Луис ДЕЛО: АРОУСМИТ	КСЦ	1	978-608-4694-77-9	3
9.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ШЕСТ ЛИКОВИ БАРААТ АВТОР	Магор	1	978-608-223-161-7	3
10.	АВТОР: Херман Хесе ДЕЛО: ИГРАТА СО СТАКЛЕНИ МОНИСТА	Магор	1	978-608-223-160-0	3
11.	АВТОР: Томас Елиот ДЕЛО: ИЗБОР ЕСЕИ	КСЦ	1	978-608-4694-73-1	3
12.	АВТОР: Вилијам Фокиер ДЕЛО; АВЕСАЛОМ, АВЕСАЛОМ	КСЦ	1	978-608-4694-76-2	3
13.	АВТОР: Бертанд Расел ДЕЛО: ОСВОЈУВАЊЕ НА СРЕКАТА	Магор	1	978-608-223-119-8	3
14.	АВТОР: Франсоа Моријак ДЕЛО: ПУСТИНА НА ЛУБОВТА	Магор	1	978-608-223-180-8	3
15.	АВТОР: Винстон Черчил ДЕЛО: МОЈАТА МЛАДОСТ	АРС Лamina и Три	1	978-608-229-459-9 (Арс Ламин) 978-608-230-140-2 (Три)	3
16.	АВТОР: Сен-Џон Перс ДЕЛО: АНАБАЗА	КСЦ	1	978-608-4694-75-5	3
17.	АВТОР: Иво Андриќ ДЕЛО: МОСТОТ НА ДРИНА	Магор	1	978-608-223-115-0	3
18.	АВТОР: Џон Стајнбек ДЕЛО: ГЛИВЦИ И ЛИЃЕ	Магор	1	978-608-223-116-7	3
19.	АВТОР: Жан Пол Сартр ДЕЛО: МАЧНИНА	Три	1	978-608-230-130-3	3
20.	АВТОР: Мигел Анхел Астуријас ДЕЛО: ЛУЃЕ ОД ПЧЕНКА	КСЦ	1	978-608-4694-66-3	3
21.	АВТОР: Семјуел Бекет ДЕЛО: ЧЕКАЈЌИ ГО ГОДО	Магор	1	978-608-230-106-8 (ТОМ 2)	3
22.	АВТОР: Александар Соженици ДЕЛО; АРХИПЕЛАГОТ ТУЛАТ	Три Три Арс- Лamina	3	978-608-230-106-8 978-608-230-164-8 (ТОМ 2) 978-608-229-529-9	3 3

		Три Арс- Ламина		(ТОМ 2) 978-608-230-165-5 (ТОМ 3) 978-608-229-530-5 (ТОМ 3)	3
23.	Автор: Хајнрих Бел ДЕЛО: ПОГЛЕДИТЕ НА ЕДЕН КЛОВН	Три	3	978-608-230-100-6	3
24.	АВТОР: Еуџенио Монтале ДЕЛО: КОСКИ ИД СЕПИЈА	Магор	1	978-608-223-176-1	3
25.	АВТОР: Сол белоу ДЕЛО: ХЕРЦОГ	Магор	1	978-608-223-137-2	3
26.	АВТОР: Исак Башевис Сингер ДЕЛО: РОБ	КСЦ	1	978-608-4694-34-2	3
27.	АВТОР: Милош Чеслав ДЕЛОЧ ЗАРОБЕНИОТ УМ	ТРИ	1	978-608-230-131-0	3
28.	АВТОР: Камило Хозе Села	КСЦ	1	978-608-4694-49-6	3
29.	АВТОР: Тони Морисон ДЕЛО: ЦЕЗ	Магор	1	978-608-223-178-5	3
30.	АВТОР: Жозе Сарамг ДЕЛО: СЛЕПИЛО	ТРИ	1	978-608-230-136-5	3
31.	АВТОР: Гинтрер Грас ДЕЛО: ЛАМАРИНЕНИОТ БАРАБАН	ТРИ	1	978-608-230-101-3	3
32.	АВТОР: Џон Максвел Куци ДЕЛОЧ ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	КСЦ	1	978-608-4694-31-1	3
33.	АВТОР: Елфриде Јелинек ДЕЛО: пијанистка	Магор	1	978-608-223-118-1	3
34.	АВТОР: Орхан Памук ДЕЛО: СЕ ВИКАМ ЦРВЕНО	Магор	1	978-608-223-117-4	3
35.	АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ГРАД СО ЧЕТИРИ ПОРТИ	КСЦ	2	978-608-4694-601-8 (ТОМ 1) 978-608-4694-63-2 (ТОМ 2)	3
36.	АВТОР: Херта Милер ДЕЛО: ЖИВОТИНСКА ДУША	ТРИ АРС- ЛАМИНА	1	978-608-230-142-6 (Три) 978-608-229-460-5 (Арс Ламина)	3
37.	АВТОР: Марио Варгас	ТРИ АРС- ЛАМИНА	1	978-608-230-143-3 (Три) 978-608-229-461-2 (Арс Лмина)	3
38.	АВТОР: Томас Транстромер ДЕЛО: ОДБРАНИ ПЕСНИ	КСЦ	1	978-608-4694-32-8	3
39.	АВТОР: Мо Јен АВТОР: ЦРВЕН СИРАК	Магор	1	978-608-223-225-6	3

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа Одлука Општина Кавадарци ги дава на трајно користење без надомест на Јавна Општинска Установа Библиотека”Феткин” Кавадарци.

Член 3

Со оваа Одлука се овластува Градоначалникот да склучи Договор со Јавна Општинска Установа Библиотека”Феткин” Кавадарци за примопредавање на движните ствари од член 1 .

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/11
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Домот на култура,„Иван Мазов-Климе,, Кавадарци

1. **СЕ ОБЈАВУВА** Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Домот на култура,„Иван Мазов-Климе,, Кавадарци, донесено на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/12
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за култура (“Сл.весник на РМ” бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 82 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

За разрешување и именување на претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Дом на култура “Иван Мазов Климе” Кавадарци

Член 1

Се разрешуваат претставниците на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Дом на култура “Иван Мазов Климе” Кавадарци, именувани со Решение бр.07-5303/14 од 16.12.2009 година (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.10/09).

Член 2

За претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Дом на култура “Иван Мазов Климе” Кавадарци СЕ ИМЕНУВААТ :

1. Цветанка Митревска ул ”Методија Џунов Џико” бр.32;
2. Љупчо Делов ул”Цветан Димов” бр. 5а/7;
3. Јадранка Петрова ул”Пере Тошев” бр.4 ;
4. Јулијана Туриманцова ул ”7ми Септември”;
5. Цвета Дукова ул”Зелен Пазар” ;

Член 2

Мандатот на претставниците на Општина Кавадарци во Управниот одбор на Дом на култура “Иван Мазов Климе” Кавадарци, трае 4 години.

Член 3

Решението да се достави до именованите, Дом на култура “Иван Мазов Климе” Кавадарци и архивата на Општина Кавадарци.

Член 4

Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/12
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за разрешување и
именување претставници на Општина Кавадарци
во Управниот Одбор на
Библиотека „Феткин,, Кавадарци

1. **СЕ ОБЈАВУВА** Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Библиотека „Феткин,, Кавадарци, донесено на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/13
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 13 од Законот за библиотеки (“Сл.весник на РМ” бр.66/04, 89/2008, 116/2010, 51/2011), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 82 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02. 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на претставници
на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на
Библиотека “Феткин” Кавадарци

Член 1

Се разрешуваат претставниците на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Библиотека “Феткин” Кавадарци, именувани со Решение бр.07-5303/15 од 16.12.2009 година (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.10/09).

Член 2

За претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Библиотека “Феткин” Кавадарци **СЕ ИМЕНУВААТ** :

- 1.Елизабета Јованова ул”Словенска”бр.11;
- 2.Благица Николова ул”Косовска” бр.10 а;
- 3.Весна Дамова ул” Вано Гунов” бр.22;

4. Петра Каракашова

5. Ристе Коларов

Член 2

Мандатот на претставниците на Општина Кавадарци во Управниот одбор на Библиотека “Феткин” Кавадарци, трае 4 години.

Член 3

Решението да се достави до именованите, Библиотека “Феткин” Кавадарци и архивата на Општина Кавадарци.

Член 4

Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/13
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Музеј Галерија Кавадарци

1. **СЕ ОБЈАВУВА** Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Музеј Галерија „ Кавадарци, донесено на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/14
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 12 од Законот за музеј (“Сл.весник на РМ” бр.66/04, 89/2008, 116/2010, 51/2011), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 82 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

За разрешување и именување на претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Музеј Галерија Кавадарци

Член 1

Се разрешуваат претставниците на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Музеј Галерија Кавадарци, именувани со Решение бр.07-5303/16 од 16.12.2009 година (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.10/09).

Член 2

За претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на Музеј Галерија Кавадарци СЕ ИМЕНУВААТ :

1. Билјана Грозданова ул” Киро Каракулев” бр.2А ;
2. Ѓорги Миладиновски ул” Брака Џунови бр.24 ;
3. Милош Стрезовски ул” Нако Лазовски” бр.21;
4. Весна Ѓорѓиева
5. Сијка Лазова

Член 2

Мандатот на претставниците на Општина Кавадарци во Управниот одбор на Музеј Галерија Кавадарци, трае 4 години.

Член 3

Решението да се достави до именованите, Музеј Галерија Кавадарци и архивата на Општина Кавадарци.

Член 4

Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/14
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за разрешување и
именување претставници на Општина Кавадарци
во Управниот Одбор на
ЈОУДГ „Рада Поцева,, Кавадарци

1. **СЕ ОБЈАВУВА** Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на ЈОУДГ „Рада Поцева,, Кавадарци, донесено на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/15
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 114 точка 8 и точка 13 од Законот за заштита на децата (“Сл.весник на РМ” бр.23/2013 и 12/2014), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 82 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
За разрешување и именување на претставници
на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на
ЈОУ Детска Градинка “Рада Поцева” Кавадарци

Член 1

Се разрешуваат претставниците на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на ЈОУ Детска Градинка “Рада Поцева” Кавадарци , именувани со Решение бр.07-5303/17 од 16.12.2009 година (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.10/2009).

Член 2

За претставници на Општина Кавадарци во Управниот Одбор на ЈОУ Детска Градинка “Рада Поцева” Кавадарци **СЕ ИМЕНУВААТ :**

1. Валентина Таскова ул” Стив Наумов”
2. Павлинка Ѓоргиева ул” Шишка” бр.78
3. Сијка Лазова ул”Бул.Македонија” зграда 3 влез 1/6

Член 2

Мандатот на претставниците на Општина Кавадарци во Управниот одбор на ЈОУ Детска Градинка “Рада Поцева“ Кавадарци, трае 4 години.

Член 3

Решението да се достави до именованите, Детската градинка и архивата на Општина Кавадарци.

Член 4

Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/15
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Одборот за надзор над материјално финансиско работење на ЈОУДГ „Рада Поцева,, Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Решението за разрешување и именување претставници на Општина Кавадарци во Одборот за надзор над материјално финансиско работење на ЈОУДГ „Рада Поцева,, Кавадарци, донесено на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/16
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 131 од Законот за заштита на децата (“Сл.весник на РМ” бр.23/2013 и 12/2014), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 82 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

За разрешување и именување на претставници на Општина Кавадарци во Надзорниот Одбор над материјално финансво работење на ЈОУ Детска Градинка “Рада Поцева” Кавадарци

Член 1

Се разрешуваат претставниците на Општина Кавадарци во Надзорниот Одбор над материјално финансво работење на ЈОУ Детска Градинка “Рада Поцева” Кавадарци, именувани со Решение бр.07-5303/18 од 16.12.2009 година (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.10/2009).

Член 2

За претставници на Општина Кавадарци во Надзорниот Одбор над материјално финансво работење на ЈОУ Детска Градинка “Рада Поцева” Кавадарци **СЕ ИМЕНУВААТ** :

- 1.Гордана Мурџевалеvsка ул” Васил Главинов” бр.29 ;
- 2.Ристе Рамов ул” Витачево” бр.19 ;
- 3.Натка Китева ул”Велько Влаховик” бр.2-2/6 ;

Член 3

Мандатот на претставниците на Општина Кавадарци во Надзорниот Одбор над материјално финансво работење на ЈОУ Детска Градинка “Рада Поцева “ Кавадарци , трае 4 години.

Член 4

Решението да се достави до именованите, Детската градинка и архивата на Општина Кавадарци.

Член 5

Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/16
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за првото полугодие од 2013 година

1. **СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за првото полугодие од 2013 година, донесен на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/17
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/2002), и член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник бр.8/05), расправајќи по Информацијата за состојбата во јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за првото полугодие од 2013 година, Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. **СЕ УСВОЈУВА** Информацијата за состојбата во јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за првото полугодие од 2013 година, доставена од ПСОН Кавадарци бр.07-668/1 од 11.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/17
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување на
финансиски
средства од Буџетот на Општина Кавадарци
(бесплатен превоз на граѓани)

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/18
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ”бр.05/2002) и член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци („Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата што одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства на
“Сам Вел Компани” Кавадарци

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски средства во износ од 400.000 денари на “Сам Вел Компани” Кавадарци со намена за покривање на трошоци за бесплатен автобуски превоз за граѓаните на Општина Кавадарци, на релација Ваташа-Кавадарци-Глишиќ-Марена-Сопот.

Член 2

Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година и ќе бидат префрлени на жиро сметка на претпријатието.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/18
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци (канцеларија за пратеник)

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/19
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

ОДЛУКА

За одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци

Член 1

Со оваа Одлука се одобруваат финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година во висина од 13.000,00 денари месечно, за покривање на трошоци на име закупнина, надомест за потрошена електрична енергија и комунални услуги, за деловен простор за реализација на Проект ”Ваш пратеник-Поблиску од кога и да е” за период 01.01.2014-31.12.2014 година.

Член 2

Се овластува Градоначалникот на Општина Кавадарци да склучи Договор за закуп на деловен простор со закуподавачот Шемов Дафо за реализација на Проектот ”Ваш пратеник-Поблиску од кога и да е”.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/19
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за давање согласност за
поставување
на РФ сензор(зграда на Општина)

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за поставување на РФ сензор, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/20
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002) и член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавдарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана ден 28.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за изменување и дополнување
на Одлуката за давање на согласност за поставување на РФ сензор

Член 1

Во Одлуката за давање на согласност за поставување на РФ сензор бр.07-3920/19 од 29.08.2013 година(“Сл.гласник” бр.6/2013), се врши измена и дополнување :

Во член 1 на крајот од реченицата се брише точката се става запирка и се додаваат зборовите: “за период од 10 години”.

Во останатиот дел Одлуката останува непроменета.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/20
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за давање согласност за
поставување
на РФ сензор(ООУ Димката Габерот Кавадарци)

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за поставување на РФ сензор, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/21
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002) и член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана ден 28.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за изменување и дополнување
на Одлуката за давање на согласност за поставување на РФ сензор

Член 1

Во Одлуката за давање на согласност за поставување на РФ сензор бр.07-3920/18 од 29.08.2013 година(“Сл.гласник” бр.6/2013), се врши измена и дополнување :

Во член 1 на крајот од реченицата се брише точката се става запирка и се додаваат зборовите: “за период од 10 години”.

Во останатиот дел Одлуката останува непроменета.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/21
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за отстапување на ЈП „Комуналец”, Кавадарци на управување и одржување на хлораторни станици за подобрување на системот за водоснабдување на селата Бојанчиште, Куманичево, Конопиште, Страгово, Долна Бошава и Крњево

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за отстапување на ЈП „Комуналец”, Кавадарци на управување и одржување на хлораторни станици за подобрување на системот за водоснабдување на селата Бојанчиште, Куманичево, Конопиште, Страгово, Долна Бошава и Крњево, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/22
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/2002), а во врска со член 4 и 5 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (“Службен весник на РМ” бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11 и 54/11), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци” бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А

за отстапување на ЈП “Комуналец” Кавадарци на управувањето и одржувањето на хлораторни станици за подобрување на системот за водоснабдување за селата Конопиште, Крњево, Долна Бошава, Страгово, Бојанчиште и Куманичево

Член 1

Со оваа Одлука се отстапува на ЈП “Комуналец” Кавадарци (како давател на услуга) управувањето и одржувањето на хлораторните станици за подобрување на системот за водоснабдување за селата Конопиште, Крњево, Долна Бошава, Страгово, Бојанчиште и Куманичево.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/22
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова – Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на
Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општински
Совет за превенција од малолетничко престапништво
на град Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општински Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци , донесен на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/23
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), расправајќи по , Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година , го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Програмата за работа на Општински Совет за
превенција од малолетничко престапништво
на град Кавадарци за 2014 година

1.СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општински Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци за 2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Сл.Гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/23
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на
Одлуката за разрешување и избор на претседател на Општински
Совет за превенција од малолетничко престапништво
на град Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за разрешување и избор на претседател на Општински Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци , донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/24
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 132 став 3 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), а во врска со член 147 став 5 од Законот за малолетничка правда (Сл. Весник на Република Македонија бр.87/07, 103/08, 160/08, 145/2010)), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за разрешување и избор на претседател на Општинскиот совет за превенција од малолетничко престпаништво на град Кавадарци

Член 1

Со оваа Одлука се разрешува Елизабета Петковска од претседател на Општинскиот совет за превенција од малолетничко престпаништво на град на Општината Кавадарци избрана со Одлука бр.07-4604/3 од 28.09.2011 година („Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.38/2011), поради истек на мандат.

За претседател на на Општинскиот совет за превенција од малолетничко престпаништво на град на Општината Кавадарци се избира:

Димитар Каракулев, со мандат од две години.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/24
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на

Одлуката за разрешување на членови на Општински Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за разрешување членови на Општински Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци , донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/25
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 132 став 3 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), а во врска со член 147 став 1 од Законот за малолетничка правда (Сл. Весник на Република Македонија бр.87/07, 103/08, 160/08, 145/2010) и член 9 од Деловникот за работа на Општинскиот совет за превенција на малолетничко престапништво на град Кавадарци, Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за разрешување на членови на

Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци

Член 1

Со оваа Одлука се разрешуваат членовите на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци именувани со Одлука за именување на членови на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци бр.07-460/2 од 28.09.2011(“Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.38/11) и Одлука за именување на членови на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци бр.07-6101/15 од 20.12.2011 година(“Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.41/2011), поради

неоправдано отсуство од седници на Советот за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци и тоа :

- 1.Родна Цуцулова
- 2.Милка Камчева
- 3.Ангел Данов
- 4.Светлана Дарудова
- 5.Бранко Годоров
- 6.Трајче Илиев

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/25
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на

Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/26
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002) и член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана ден 28.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за одобрување на финансиски средства
од Буџетот на Општина кавадарци за 2014 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски средства на Марина Павлова - Каровска со стан на ул”7 ми Септември” од Кавадарци во износ од 30.000,00 денари , со намена за лекување на сопруг Гоце Каровски.

Член 2

Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година и ќе бидат префрлени на следната жиро сметка:

300007087417459 – Комерцијална банка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/26
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на
Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на
Општина Кавадарци за 2014 година

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/27
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002) и член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана ден 28.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за одобрување на финансиски средства
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци доделува финансиски средства во вкупен износ од 600.000 денари за поддршка на активностите на Здружение “Тиквешпија Полски Чувари” Кавадарци.

Член 2

Финансиските средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година, на следната,

жиро сметка – 300040000119441

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/27
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на
Одлуката за распределување на финансиски средства за поддршка
на невладини организации

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за распределување на финансиски средства за поддршка на невладини организации , донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/28
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци” бр.8/05), Програмата за поддршка на невладините организации за 2014 година, Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за распределување на финансиски средства за поддршка
на невладини организации

Член 1

Финансиските средства предвидени по Програмата за поддршка на невладиниот сектор и по „Јавниот повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година, наменети за финансирање на проекти и програмски активности на здруженија на граѓани и фондации,, бр.. 08-5279/1 објавен на 14.11.2013 се распределуваат на следниве организации кои се пријавиле :

	Име на Организацијата	Износ на Доделени Средства во денари
1.	Здружение на глуви и наглуви лица Кавадарци	10.000
2.	Здружение за заштита и унапредување на животната средина „ЕКО-ЖИВОТ“ Кавадарци	30.000
3.	Здружение за алтернативна култура „АЛТЕР ЦЕНТАР,, Кавадарци	20.000
4.	Организација на жени „Визија“ Кавадарци	10.000
5.	Здружение на Граѓани „ Васил Хаџиманов Јуниор,,	20.000
6.	Здружение „ Винотек,, Кавадарци	20.000
7.	Здружение „ Чекор кон Европа,,	30.000
8.	Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци	15.000
9.	Здружение на граѓани „ЗОНА“	30.000
10.	Друштво на ликовни уметници	20.000
11.	Здружение на Млади Креактив	20.000
12.	Здружение на спортски риболовци „Рибари Оскар“	10.000
13.	Здружение ластарчиња	30.000
14.	Центар за лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Кавадарци	10.000
15.	Здружение на лица со телесен инвалидитет МОБИЛНОСТ Кавадарци	10.000
16.	Здружение на слепи лица Кавадарци	10.000
17.	Планинарско спортско друштво Орле	20.000
18.	Сојуз на здруженијата за техничка култура,,Народна Техника	30.000
19.	Организација на Црвен Крст Кавадарци	30.000

Член 2

Одобрените финансиски средства ќе се исплатат од Програмата Г1 Трансфер до Невладени организации и други трансфери, на ж- сметка на корисникот.

Член 3

Одобрените финансиски средства треба да се користат за проектни активности предвидени во апликацијата/ пријавата а во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации (Службен весник на РМ“, бр. 31/98 и 29/07), и врз основа на Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и Фондации (сл. Весник на РМ бр.130/2007)

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл.Гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/28
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на

**Правилникот за начинот, постапката и критериумите
за финансирање на програми, проекти, натпревари и
манifestации од областа на спортот од интерес на општина
Кавадарци**

1.СЕ ОБЈАВУВА Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финансирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина Кавадарци, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/29
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 6 од Законот за Локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци, бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата што ќе се одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
за начинот, постапката и критериумите
за финансирање на програми, проекти, натпревари и
манifestации од областа на спортот од интерес на општина
Кавадарци

ВОВЕД

За остварување на јавните потреби и јавниот интерес од областа на спортот, општина Кавадарци усвојува и реализира Годишни програми за финансирање на програми, активности, проекти и манифестации од областа на спортот.

Спортските активности, програми, проекти и манифестации од интерес на општина Кавадарци, кои финансиски ќе бидат подржани од Буџетот на општината, треба да ги одразуваат јавните потреби како и потребите утврдени со закон.

Преку реализација на овие програми, целта е општина Кавадарци во рамки на своите законски надлежности и можности, да обезбеди развој, стимулирање и презентација на вредностите и достигнувањата во областа на спортот.

Член 1

Во согласност со законската регулатива, општина Кавадарци како единица на Локалната самоуправа која води активна политика на обезбедување услови и превземање системски мерки за поддршка на спортот, односно спортисти, спортски клубови, спортски сојузи и (традиционални) спортски манифестации, финансиски ќе подржува организирање на активности за развој и унапредување на:

- масовниот спорт и рекреативните активности на граѓаните,
- училишниот спорт и училишниот спортски систем на активности и натпревари,
- спортско-рекреативни активности на лица со посебни потреби,
- спортски приредби и манифестации на општинско ниво во одредени спортови и категории,
- традиционални спортски натпревари и манифестации,
- одржувањето и изградбата на објекти за спорт, утврдување на мрежата на спортски објекти, нивно класифицирање, одржување, користење и опремување, планирање на изградба на современи спортски објекти и определување на рекреативни зони за масовно спортување,
- поддршка и унапредување на спортот, спортските клубови и професионални спортски клубови регистрирани на подрачјето на општината

Начин и постапка

Член 2

За финансиска поддршка на програми, проекти и манифестации од областа на спортот во смисла на одредбите наведени во делот општи начела, Советот на општина Кавадарци, најдоцна пред завршување на првиот квартал од годината усвоува Годишна Програма за финансирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина Кавадарци за тековната година.

Во програмата, меѓу другото наведени се сите субјекти и содржини -активности од областа на спортот кои делумно или целосно ќе бидат финансирани од Буџетот на општината.

Член 3

Програмата ја изработува општинската администрација, откако претходно Комисијата за спорт, при Советот на општината ќе направи анализа и ќе ги селектира и рангира сите пристигнати апликации за финансиска поддршка од општинскиот буџет врз основа на критериумите за оценување дадени во правилникот.

Сите заинтересирани субјекти за финансиска поддршка од општината аплицираат на јавен конкурс кој за секоја наредна година го распишува Градоначалникот на општината.

Аплицирањето се врши на стандардизирани обрасци кои се задолжителни за секој апликант и се составен дел од документацијата од самиот јавен конкурс.

На конкурсот може да учествуваат спортисти, спортски клубови и професионални спортски клубови регистрирани на подрачјето на општината и општински сојузи на одредени спортови.

Критериуми за финансирање

Член 4

Општина Кавадарци ќе учествува во финансирањето на активности, програми, проекти и манифестации кои ќе допринесат за:

- богат, квалитетен и разновиден спортски живот на ниво на општина Кавадарци,
- развој и унапредување на сите форми на училишниот спорт,
- афирмација на масовниот и другите спортови и рекреација кај сите возрасни групи и категории на население од општината,
- развој на спортските активности кај лицата со посебни потреби,
- афирмација на општина Кавадарци во државата и на меѓународен план преку спортски активности и резултати на спортисти и екипи од општина Кавадарци
- продолжување на традицијата со веќе афирмирани спортски активности и манифестации,
- учество на меѓународни натпревари

Манифестациите и проектите :

- “Сестри Китеви”;
- “Вуко Каров”;
- “Open fun”;
- “Избираме млади таленти” i
- “Избор на спортист,

во вкупен финансиски износ од 800.000 денари ќе се реализираат од Буџетот на Општина Кавадарци- Програма Спорт преку Сојуз на спортови, без бодирање по критериумите од овој Правилник.

Критериуми на оценување

Член 5

За спортисти, спортски клубови, професионални спортски клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи

Проект	Бодови
Апликација	25
Детално разработена програма/проект на активности во тековната година	5
Искуство на апликантот во реализирање на програми, проекти и активности од областа на спортот, постигнати резултати, успеси	20
Буџет	25
Детално разработена финансиски план за потребните средства за реализација на програмата /проектот/	5
Оправданост на трошоците во предложениот финансиски план (реален буџет во однос на активностите и бројот на ангажирани лица, опис на трошоците по позиции)	10
Обезбедени дополнителни средства од сопствени или други извори	10
Квалитет на програмата/ проектот	20
Придонес на проектот во остварување на општите и посебните цели за развојот на спортот во општина Кавадарци	10
Обезбедена институционала поддршка (покана за учество на турнир, писмо на поддршка од друга спортска екипа или институција, вклученост на еден или повеќе субјекти во реализација на проектот	10
Ранг на натпреварувањето	30
Вкупно бодови	100

Спортските клубови кои во својот назив го носат префиксот „Градски,“ или името „ Кавадарци,“ добиените бодови од критериумите од горната табела се множат со коефициент „2,“.

Спортските клубови кои имаат спонзори и во својот назив го носат името на спонзорот, добиените бодови од критериумите од горната табела се множат со коефициент „0.5,“.

Спортистите и спортските клубови при конкурирањето потребно е да достават доказ од соодветната спортска федерација во која категорија апликантот учествува и времетраење на учеството на спортистор/клубот во соодветната федерација.

Завршни одредби

Член 6

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на општина Кавадарци“.

Бр.07 – 873/29
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на

Одлука за учество на општина Кавадарци-Локална самоуправа при аплицирање по Проект “Изградба на дел од главен колектор за отпадни води за град Кавадарци до пречистителна станица за с.Глишиќ”

1.СЕ ОБЈАВУВА одлуката за учество на општина Кавадарци-Локална самоуправа при аплицирање по Проект “Изградба на дел од главен колектор за отпадни води за град Кавадарци до пречистителна станица за с.Глишиќ, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина“.

Бр.08-1096/30
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци” бр. 8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

ОДЛУКА

За учество на општина Кавадарци-Локална самоуправа при аплицирање по Проект “Изградба на дел од главен колектор за отпадни води за град Кавадарци до пречистителна станица за с.Глишиќ”

Член 1

Општина Кавадарци Локална самоуправа учествува со сопствени средства при аплицирање по проект „Изградба на дел од главен колектор за отпадни води за град Кавадарци до пречистителна станица за с.Глишиќ” пред Биро за регионален развој.

Член 2

Вкупната вредност на Проектот „Изградба на дел од главен колектор за отпадни води за град Кавадарци до пречистителна станица” за селото Глишиќ е 2 893 313 денари, учеството на општината е во износ од 1 446 656,5 денари, остатокот од 1 446 656,5 денари е учество на Бирото за регионален развој на Република Македонија.

Член 3

Финансиските средства за учество на општината, од член 2 ќе се обезбедат од Буџетот на општина Кавадарци за 2014 година Програма Ј-

Член 4

Проектот опфаќа изградба на дел од главен колектор за отпадни води во должина од 400 метри, кој минува низ село Глишиќ, со цел негово финализирање до с.Марена.

Член 5

Се задолжува општинската администрација да ги превземе сите активности потребни за подготовка на апликативните форми.

Член 6

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина Кавадарци.

Бр.07 – 873/30
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на

**Програмата за активностите на Општина Кавадарци
во промоција на „ Комуникација со јавноста,, во 2014 година**

1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за активностите на Општина Кавадарци во промоција на „ Комуникација со јавноста,, во 2014 година, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/31
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник на РМ,, бр 5/2002), член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци („Сл.гласник на општина Кавадарци), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

**за активностите на општина Кавадарци
во промоција на „Комуникација со
јавноста“ во 2014 година**

РАМКА НА ПРОГРАМАТА

1. ОСНОВА

Комуникацијата со јавноста е приоритет во воспоставувањето на добри релации на Локалната Самоуправа со граѓаните и сите корисници на услугите на Општината, особено со напредокот на процесот на денцентрализација. Од тука произлезе потребарта за подготовка на оваа Програма за Комуникација со

јавноста, која се базира на искуствата во работењето на Службата за Комуникации со јавноста во општина Кавадарци во изминатите пет години.

ОРИЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Во 2014 година, Програмата ќе обезбеди поголема застапеност и Отчетност за работата на Општината на локално и државно ниво во правец на унапредување на надворешната комуникација со граѓаните - јавноста.

Програмскиот пристап во оваа специфична област ќе овозможи зајакнување на капацитетите за промоција на Општината на домашен и меѓународен план и зголемување на степенот на информираност на корисниците на услугите-граѓаните за тоа каде и како се торшат нивните пари.

ПРЕДЛОЖЕН ПРИСТАП

Врз основа на Програмата за работа на општина Кавадарци во 2014 година општина Кавадарци ќе има стратешки пристап кон оваа специфична област.

Како резултат на досегашните анализи, меѓу приоритетните потреби во процесот на подобрување на комуникацијата со јавноста се наметнаа следните одредници како значајни критериуми на кои треба да се базира работата:

- Активности засновани на програми
- Континуирана промоција на целите, програмите и проектите
- Континуирана анализа на потребите на граѓаните за конкретни информации
- Усовршување на услугите во доменот на информирањето на граѓаните
- Иновативен пристап во користењето на сопствени ресурси при подготовката на кампањи.
- Искористување на локалните капацитети и граѓанско учество во промоцијата на Општината.

Оваа Програма ќе ги опфати сите целни групи кои директно или индиректно се засегнати или вклучени во работата на Општината. Во процесот на подобрување на комуникацијата со целните групи ќе се користат утврдените показатели за комуникација со јавноста, изразени преку жалбите, претставките и реакциите на корисниците на услуги - граѓаните.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Генерална цел

Зајакнувањето на капацитетите на планот на комуникација со јавноста останува најголем приоритет. Во 2014 година, неопходна е континуирана работа врз постојано подобрување на потенцијалот на човечките ресурси, но и техничките капацитети во Општината, потребни за подобрување на комуникацијата со јавноста.

Ориентација на програмата

Програмата за Комуникација со јавноста, во 2014 година ќе биде поставена на 4 клучни компоненти:

- **Промоција**
- **Континуирано информирање на јавноста**

- Граѓанско учество

- Мерење на задоволството на граѓаните-корисници на услугите

Промоција, Овозможува афирмирање на сите постоечки потенцијали на општината Кавадарци на домашен и меѓународен план.

Континуирано информирање на јавноста, Ги опфаќа востановените практики за информирање на јавноста преку електронските и печатените медиуми, официјалната ВЕБ страница на Општината, Граѓанскиот услужен центар, како и останатите форми на комуникација со јавноста.

Граѓанско учество врз основа на позитивните искуства, Овозможува зајакнување на учеството на здруженијата на граѓани во промоцијата на општината и воопшто комуникацијата со јавноста. Повеќето активни Здруженија на граѓани имаат капацитети и можности за пронаоѓање и спојување на фондови и реализација на конкретни активности и кампањи кои се однесуваат на подобрување на животот на сите граѓани на Кавадарци и општината во различни области. Оваа компонента овозможува искористување на креативните потенцијали на здруженијата на граѓани во информирањето на јавноста за клучни прашања од животот во локалната заедница.

Мерење на задоволството на граѓаните-корисници на услугите, Претставува интегриран дел од Системот за управување со квалитет и овозможува анализа на степенот на задоволство на граѓаните од услугите.

Пристап кон целните групи

Преку примена и реализација на задачите од Програмата се обезбедува промоција на Општината во зајакнувањето на комуникацијата со граѓаните. За реализација на овие задачи ќе се користат следните одредници:

- Зајакнување на квалитетот во промоцијата на Општината,
- Зајакнување на капацитетите за утврдување на потребите на граѓаните,
- Зајакнување на капацитетите за комуникација со јавноста и транспарентност на Општината

Целни групи

- Сите граѓани корисници на услуги,
- Локални и национални медиуми,
- Граѓани даночни обврзници,
- Урбани и Месни заедници,
- Локални јавни установи,
- Образование
- Здравство
- Култура
- Здруженија на граѓани и НВО сектор
- Бизнис сектор,
- Туристи и посетители,
- Донатори,
- Меѓународни организации,
- Претставници на збратимени градови и градови пријатели на Кавадарци,
- Млади,

- Занаетчии
- Спортисти и спортки колективи

Активности

- Подготовка и издавање на локално јавно гласило Кавадаречки Весник
- Изработка и печатење на брошури
- Изработка и печатење на летоци
- Изработка и печатење на плакати
- Изработка и емитување на видео спотови
- Изработка и емитување на видео презентации
- Изработка и емитување на аудио спотови
- Изработка и емитување на аудио презентации
- Организација на јавни настани за промоција на активностите на Општината
- Објавување на соопштенија за јавност
- Зголемен квалитет и квантитет на промотивен материјал за Општината
- Обезбедување на соодветна поддршка за промоција на манифестациите и активностите што ги организира Општината
- Зголемено учество на граѓаните во промоцијата на Општината
- Реализација на информативни кампањи, континуирано во текот на годината

Очекувани продукти :

- Печатење на Весник (општинско јавно гласило)
- Соопштенија, новинарски прилози, емисии на радио и Тв со тематика од работата на градоначалникот, Советот и службите во општината.
- Емитување соопштенија и огласи
- Емитувани ТВ спотови и презентации
- Емитувани аудио спотови и презентаци
- Промотивен материјал за општина Кавадарци (брошури, летоци-флаери, плакати, туристичка мапа на градот и регионот)
- Мултимедијално ДВД,

3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Генерално организацијата на програмата ќе ги вклучи Секторите, Одделенијата и Службите, во креирањето на идејните решенија за кампањите по области. Во зависност од околностите во кампањите ќе бидат вклучени и претставниците на различни целни групи.

Градоначалникот и Советот на општината со свое учество, предлози и решенија ќе придонесат во зајакнувањето на промоцијата и комуникацијата со јавноста.

4. ОДРЖЛИВОСТ

Програмата ќе овозможи сеопфатност на активностите на Општината за промоција и комуникација со јавноста во сите нејзини надлежности.

Подобрување на Комуникацијата со граѓаните, како крајни корисници на услугите на општината, останува врвен приоритет на оваа Програма.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Проектиран Буџет за 2014 година

КАВ‘ДАРЕЧКИ ВЕСНИК 23 броја годишно (единечен тираж 2000бр.)	350.000
Информирање на локалните електронски медиуми	426.000
Рекламни спотови(гроздобер, кмпањи за општински проекти)	250.000
Закупување рекламен простор на национални ТВ	200.000
Брошура Боите на Тиквешкијата	80.000
Огласи и Соопштенија на Државни печатени медиуми	200.000
Туристичка карта на Кавадарци	80.000
Плакети, пехари, признанија, медали, и друг вид на обележја	150.000
Пригодна хартиена и картонска амбалажа	18.000
Летоци и брошури	100.000
Мултимедијално ДВД „Од срцето на Македонија“	80.000
Нотес- тефтери	130.000
Календар нова година	50.000
Новогодишни честитки	15.000
Фото албуми („Тиквешки гроздобер“, Св Трифун“)	80.000
Рекламирање на Интернет портали	100.000

Вкупно: 2.309.000 ден.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Кавадарци.

Бр.07 – 873/31
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на

Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци

1.СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци, донесена на седницата на Совет на Општина Кавадарци одржана на ден 28.02.2014 година .

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина”.

Бр.08-1096/32
04.03.2014 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002) и член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана ден 28.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за одобрување на финансиски средства
од Буџетот на Општина кавадарци за 2014 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски средства на Технолошко-Металуршки Факултет при Универзитет “Кирил и Методиј” Скопје во износ од 30.000,00 денари, за активности поврзани со подготовка, изработка и издавање на книга “Подемот и развојот на Технолошко-металуршкиот факултет во последните 5 години, од своето 55 годишно постоење”.

Член 2

Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година и ќе бидат префрлени на следната трансакциона сметка:

-100000000063095-примач Народна Банка, сметка на корисник:160010336078816, приходна шифра 723219 – програма :41.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 873/32
28.02.2014 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм